



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15- дена.

Понеделник, 8 јуни 1992
Скопје
Број 36
Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 600
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

720.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИ- НУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

Се прогласува Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 1992 година.

Број 08-2351/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИ- ЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува режимот на преминувањето преку државната граница, движењето и престојот на лица во граничниот појас, како и се утврдуваат мерки потребни заради обезбедување на државната граница.

Член 2

Граничниот појас опфаќа дел од територијата на Република Македонија на копното, реките и езерата во длабочина до сто метри по должината на гранична-та линија.

Ако е потребно заради заштита на безбедноста на државната граница на Република Македонија, Владата на Република Македонија на предлог од министерот за внатрешни работи или министерот за одбрана, може да определи граничниот појас на одделни делови од државната граница да ја опфаќа територијата во длабочина и над сто метри.

Граничниот појас на копното се обележува со видни знаци на природните патишта кои влегуваат во граничниот појас. Поставувањето и одржувањето на тие ознаки го обезбедува Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Граничните премини се места определени за преминување на државната граница.

Член 4

Контрола на преминувањето на државната граница и контрола на движењето и престојот во граничниот појас врши Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Под контрола на преминувањето на државната граница, во смисла на овој закон, се подразбира утврдување на исправноста на патната исправа и на идентитетот на лицето кое ја преминува државната граница, како и преглед на лицето и на превозното средство од страна на овластено службено лице.

Член 6

Заради усогласено вршење на одделни работи од засаднички интерес за повеќе надлежни државни органи и претпријатија во областа на контролата на преминувањето на државната граница и контролата на движењето и престојот во граничниот појас, министерот за внатрешни работи со надлежните државни органи и претпријатија може да формира засаднички комисији и други работни тела.

ІІ. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 7

Државната граница може да се преминува само на граничен премин со важечка патна исправа и во време определено за сообраќај.

Границата може да се преминува надвор од граничниот премин само во случај на виша сила или врз основа на меѓународен договор.

Член 8

Граничен премин може да биде отворен за вршење на меѓународен сообраќај, за меѓудржавен сообраќај и за вршење на пограничен сообраќај.

Граничен премин за меѓународен сообраќај (постојан и сезонски) е: железнички, патен, езерски и аеродромски премин.

Граничен премин за меѓудржавен сообраќај (постојан и сезонски) е премин преку кој границата ја преминуваат државјаните на Република Македонија и државјаните од соседната држава.

Граничен премин за пограничен сообраќај е премин преку кој државјаните на Република Македонија ја преминуваат границата заради престој во определена зона на соседната држава односно преку кој државјаните од соседната држава ја преминуваат државната граница заради престој во определена зона на Република Македонија врз основа на меѓународен договор.

Член 9

Граничниот премин го определува Владата на Република Македонија.

Граничниот премин се определува во согласност со меѓународен договор.

Министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија ги определува подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини.

Член 10

Заповедникот на воздухоплов во меѓународниот сообраќај кој поради виша сила, со воздухопловот ќе се спушти надвор од воздухопловното пристаниште должен е за слетувањето на воздухопловот веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи.

Член 11

Воздушните патишта не можат да се определат по должината на граничната линија.

Цивилни воздухоплови можат да летаат над граничниот појас само врз основа на одобрение што го издава Министерството за внатрешни работи, по претходно прибавено мислење од Министерството за одбрана.

Член 12

Преминувањето на државната граница се заверува на патната исправа со печат, и тоа на државјаните на Република Македонија само при излегувањето од Република Македонија, а на нивно барање и при влегување, а на странците при влегувањето во Република Македонија, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Печатот содржи назив на граничниот премин и датум на преминувањето на државната граница.

Член 13

Лице кое ја преминува државната граница преку граничен премин должно е да има патна исправа пропишана со закон или со меѓународен договор и при преминувањето на државната граница да му ја даде на увид на овластеното службено лице.

Лицето од став 1 на овој член должно е на барање на овластеното службено лице кое врши контрола на преминувањето на државната граница да му даде известување и да изврши други дејствија што се во врска со преминувањето на државната граница.

Член 14

Лице кое управува со превозно средство со кое ја преминува државната граница, должно е да застане, односно да го запре превозното средство на определен простор од граничниот премин на кој се врши контрола.

Лицето од став 1 на овој член е должно по завршената контрола, со превозното средство да го напушти подрачјето на граничниот премин.

Член 15

Покрај контролата на патните исправи на патниците и на персоналот вработен на одржување на меѓународниот сообраќај, овластеното службено лице може да изврши и претрес на лицата, преглед на предметите што тие лица ги носат и преглед на превозното средство со кое ја преминуваат државната граница, заради сретнување на неовластено преминување на државната граница и пренесување на огнено оружје, експлозив и други предмети чие внесување или изнесување од Република Македонија е забрането.

За прегледот на превозното средство од став 1 на овој член, на барање од лицето кое управува со превозното средство, се издава потврда.

Член 16

Превозното средство не смее да го напушти граничниот премин пред извршената контрола на патните исправи и друга контрола пропишана со овој закон.

По исклучок контрола на преминувањето на државната граница со воз, воздухоплов или со пловен објект може да се врши и за време на нивното движење надвор од граничниот премин.

Член 17

Воз во меѓународниот сообраќај кој влегува во Република Македонија не смее да се запре на делот од другата меѓу граничната линија и подрачјето на граничниот премин, освен во случај на виша сила или нужна потреба.

Ако возот што влегува во Република Македонија по преминувањето на граничната линија поради виша сила или нужна потреба застане на отворена (пруга надвор од подрачјето на граничниот премин, персонал

лот во возот е должен да го обезбеди возот и да спречи влегување на лица во возот, односно излегување на лица од возот, како и за запирање на возот веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи.

Ако возот што излегува од Република Македонија по напуштањето на подрачјето на граничниот премин, поради виша сила или нужна потреба застане на отворена пруга пред преминувањето на граничната линија, персоналот е должен за тоа веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи и да спречи влегување на лица во возот, односно излегување на лица од возот.

Член 18

Претпријатијата за искористување на езерски и воздухопловни пристаништа, железничките транспортни претпријатија, како и сопственикот на превозното средство, односно лицето кое управува со превозното средство, се должни за време на вршењето на контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница на граничниот премин, односно во превозното средство да обезбедат услови за работа на органот што врши контрола.

Претпријатието за аеродромски услуги, железничкото транспортно претпријатие, односно заповедникот на пловниот објект и возачот на моторно возило се должни да обезбедат патниците да не го напуштаат граничниот премин пред извршената контрола на преминувањето на државната граница, односно откако контролата ќе се заврши да не се качат или симнат други лица без одобрение од овластеното службено лице.

Член 19

Заповедникот на пловниот објект е должен при доаѓањето од странство и заминувањето во странство на овластеното службено лице да му предаде препис од списокот на членовите на екипажот и патниците на пловниот објект и да ги стави на увид патните исправи на членовите на екипажот и на патниците.

При доаѓањето од странство, членовите на екипажот и патниците не смеат да го напуштат пловниот објект пред извршената контрола пропишана со овој закон.

Членовите на екипажот и патниците на воздухоплов не смеат да го напуштат граничниот премин пред извршената контрола пропишана со овој закон.

Член 20

Заповедникот на пловниот објект е должен по пристигнувањето во пристаништето на овластеното службено лице да му го пријави секое лице без важечка патна исправа кое се наоѓа на пловниот објект.

Заповедникот на пловниот објект не смее да дозволи лице без важечка патна исправа да се симне од пловниот објект без одобрение од лицето од став 1 на овој член.

Член 21

Заповедникот на пловниот објект не смее на езерата на кои се врши меѓународна пловидба да прими лице без важечка патна исправа, ниту да прими лице со патна исправа надвор од граничниот премин, освен ако лицето е во животна опасност.

Член 22

Преку државната граница државјаните на Република Македонија и странците можат да ги пренесуваат само оние видови оружје и муниција што според прописите можат да ги набавуваат, држат и носат во Република Македонија.

Член 23

Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство можат заради лов да внесуваат ловечко оружје и муниција за тоа оружје во Република Македонија, ако оружјето и муницијата им се запишани во пасошот.

Член 24

Државјаните на Република Македонија можат од Република Македонија да изнесуваат оружје и муниција за тоа оружје, ако за тоа имаат дозвола.

Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство и државјаните на Република Македонија кои се иселуваат од Република Македонија, а немаат дозвола за оружје можат да набавуваат и да изнесуваат оружје и муниција од Република Македонија само врз основа на одобрение од Министерството за внатрешни работи.

Државјаните на Република Македонија од ставовите 1 и 2 на овој член се должни при преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени лица.

Член 25

Странците кои поминуваат низ Република Македонија можат да внесуваат во Република Македонија и да носат оружје и муниција, ако за тоа имаат одобрение од дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство или од Министерството за внатрешни работи.

Странците од став 1 на овој член се должни при преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени лица.

Странците кои привремено престојуваат во Република Македонија или поминуваат низ неа или кои биле постојано населени во Република Македонија и заминуваат од неа, можат заради изнесување од Република Македонија да набавуваат оружје и муниција само врз основа на одобрение од Министерството за внатрешни работи.

Член 26

Членовите на странски воени и други делегации кои доаѓаат во Република Македонија заради привремен престој, а според прописите на својата служба носат огнено оружје или тоа е составен дел од нивната униформа, можат таквото оружје да го внесуваат во Република Македонија и да го држат и носат за време на својот престој во Република Македонија без посебно одобрение.

Член 27

Странците кои доаѓаат во Република Македонија заради лов се должни при преминувањето на државната граница ловечкото оружје и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени лица.

Министерството за внатрешни работи при контролата на преминувањето на државната граница ќе им издаде на странците од став 1 на овој член одобрение за држење и носење на ловечко оружје за време на ловот во Република Македонија.

Член 28

Членовите на стрелачки организации кои групно или поединечно патуваат во странство заради учествување на стрелачки натпревари или заради подготовки за такви натпревари, можат преку државната граница да пренесуваат оружје и муниција за тис потреби врз основа на одобрение од Министерството за внатрешни работи.

За членовите на странски стрелачки организации кои доаѓаат во Република Македонија на стрелачки натпревари или на подготовки за такви натпревари, се применуваат одредбите од член 27 на овој закон.

Член 29

Домашните претпријатија и странските превозници можат да вршат транспорт на оружје и муниција преку државната граница, односно преку територијата на Република Македонија (транзит) само врз основа на одобрение што го издава Министерството за внатрешни работи.

трешни работи по претходно прибавено мислење од министерството надлежно од областа на надворешните работи и Министерството за одбрана.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на транспортот на оружје и муниција што го врши Армијата на Република Македонија.

Член 30

Ловечкото и спортското оружје и муницијата за тоа оружје што е запленило од царинските органи се продава од овие органи по пат на јавно наддавање на претпријатијата кои се занимаваат со промет на оружје и муниција и на лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Другото оружје и муниција што е запленило од царинските органи се предава на Министерството за внатрешни работи.

Член 31

Оружје или муниција не може да се пренесува преку граничен премин за пограничен сообраќај, освен ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

III. ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

Член 32

Државјаните на Република Македонија можат да се движат и да престојуваат во граничниот појас само ако имаат дозвола за тоа.

Не се должни да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас:

- 1) државјаните на Република Македонија постојано населени во граничниот појас за подрачјето на своето живеалиште;
- 2) работниците на Министерството за внатрешни работи и припадниците на Армијата на Република Македонија кои вршат служба во граничниот појас;
- 3) работниците на царината кога вршат служба во граничниот појас;
- 4) работниците на државните органи и на претпријатијата кога во итни случаи или од причини на виша сила вршат работи од делокругот или дејноста на тие органи, односно претпријатија во граничниот појас и
- 5) државјаните на Република Македонија кои врз основа на важечката патна исправа ја преминуваат државната граница.

Министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за одбрана може да пропише државјаните на Република Македонија да можат да се движат и да престојуваат во одделни делови од граничниот појас и без дозвола од став 1 на овој член.

Член 33

Странец може да се движи и да престојува во граничниот појас само ако добие дозвола за тоа. Дозволата на странец може да му се издаде на барање од државен орган или претпријатие чие седиште, односно чија дејност се врши во граничниот појас или заради посета на лице кое има живеалиште во граничниот појас.

Дозволата важи за движење и престој во седиштето на органот или претпријатието, односно во живеалиштето на лицето кое странецот го посетува.

Дозвола за движење и престој во граничниот појас не е должен да има странец:

- 1) кој постојано е населен во граничниот појас во подрачјето на своето живеалиште;
- 2) кој привремено престојува во Република Македонија врз основа на меѓународен договор за пограничен сообраќај во населените места;
- 3) кога е тоа определено со меѓународен договор

4) кога врз основа на важечката патна исправа ја преминува државната граница.

Барањето за издавање дозвола од став 1 на овој член може да се одбие кога тоа го бараат причините на безбедноста на државната граница.

Министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за одбрана може да пропише дека странци можат да се движат и да престојуваат во одделни делови од граничниот појас и без дозвола од став 1 на овој член.

Член 34

Дозволата за движење и престој во граничниот појас ја издава Министерството за внатрешни работи.

Дозволата за движење и престој во граничниот појас за припадниците на Армијата на Република Македонија ја издава Министерството за одбрана.

Член 35

Дозволата за движење и престој во граничниот појас може да биде постојана или привремена.

Постојана дозвола за движење и престој во граничниот појас им се издава на работниците на државните органи и на претпријатијата кои во вршењето на службата, односно дејноста постојано вршат определени работи во граничниот појас, како и на државјаните на Република Македонија кои вршат земјоделски работи во тој појас.

Постојана дозвола за движење и престој во граничниот појас се издава со рок на важење до две години и може да се продолжува на секои две години.

Привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас се издава, по правило, за едно доаѓање во граничниот појас, односно за времето потребно за завршување на работата.

Привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас може да биде индивидуална или колективна. Во колективната дозвола се запишуваат имињата на сите корисници на дозволата.

Во дозволата за движење и престој во граничниот појас мора да се означат подрачјето во кое може да се движи и да престојува лицето, односно лицата на кои им е издадена дозволата.

Член 36

Движење во граничниот појас надвор од населено место и јавен пат е дозволено само дење, и тоа во време од еден час пред изгревањето на сонцето до еден час по заоѓањето на сонцето, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Член 37

Државјанин на Република Македонија може да добие дозвола за движење и престој во граничниот појас заради лов или риболов само ако според посебните прописи има право на лов, односно риболов.

Државјанин на Република Македонија може да добие дозвола за движење и престој во граничниот појас заради риболов ноќе само ако тоа му е главно занимање.

Државјанин на Република Македонија кој доаѓа во граничниот појас заради лов или риболов е должен претходно лично да и се пријави на најблиската гранична единица на Армијата на Република Македонија и по завршувањето на ловот, односно риболовот на ист начин да го пријави своето заминување.

Член 38

Лицето кое се движи и престојува во граничниот појас должно е да се придржува и кон одредбите од меѓународните договори што го регулираат режимот на границата.

Член 39

Дозвола за движење и престој во граничниот појас нема да се издава:

1) на лице кое со правосилна пресуда е осудено на казна затвор – додека не ја издржи казната;

2) на лице против кое е поведена кривична постапка и

3) ако е тоа утврдено со посебни прописи заради спречување на ширење заразни болести.

Дозволата за движење и престој во граничниот појас ќе се одземе ако настапи некој од случаите од став 1 на овој член.

Член 40

Барањето за издавање дозвола за движење и престој во граничниот појас може да се одбие и кога тоа е потребно заради заштитата на безбедноста на државната граница.

Барањето за издавање дозвола за движење и престој во граничниот појас може да му се одбие на лице на кое во прекршочна постапка со правосилно решение му е изречена казна затвор, додека не ја издржи казната.

Дозволата за движење и престој во граничниот појас може да се одземе и ако настапи и некоја од причините од ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 41

Во граничниот појас можат да се населуваат само државјани на Република Македонија.

За населување во граничниот појас потребно е одобрение кое го издава Министерството за внатрешни работи.

Барањето за издавање одобрение за населување во граничниот појас може да се одбие кога е потребно заради заштитата на безбедноста на државната граница.

Член 42

За изградба на објекти во граничниот појас и на подрачјето на граничниот премин потребно е одобрение, што го издава Министерството за внатрешни работи. За изградба на објект во граничен појас, потребна е и согласност од Министерството за одбрана.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на изградбата на објекти за потребите на Министерството за внатрешни работи на органите на царината на граничните премини, како и на Армијата на Република Македонија.

Одобрението од став 1 на овој член нема да се издаде ако се оцени дека објектите би го спречувале спроведувањето на мерките за безбедност на државната граница.

Член 43

Во решението со кое се одбива барањето за издавање дозвола, односно одобрение од член 40 до 42 на овој закон заради причини на безбедноста на државната граница, надлежниот орган не мора да ги наведе причините од кои се раководел при неговото донесување.

Член 44

Работите во врска со определувањето и обележувањето на граничната линија на разграничувањето спаѓаат во делокругот на министерството надлежно од областа на надворешните работи.

Член 45

Работите во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и на други повреди на државната граница ги врши Министерството за внатрешни работи, во соработка со Министерството за одбрана и министерството надлежно од областа на надворешните работи.

Се овластува министерот за внатрешни работи, во согласност со министерот за одбрана и министерот од областа на надворешните работи да донесе подзаконски прописи со кои се уредува начинот на утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државната граница.

Член 46

Граничните единици на Армијата на Република Македонија ја обезбедуваат државната граница и вршат контрола на движењето и престојот на лицата во граничниот појас надвор од населените места и граничните премини заради спречување на незаконско преминување на државната граница и повреди на граничната линија.

Член 47

Заради видливоста на граничната линија министерот за одбрана може, на одделни делови од граничниот појас, да забрани сеидба на определени видови земјоделски култури и да нареди прочистување на граничниот појас.

Прочистувањето на граничниот појас во смисла на став 1 од овој член може да се врши само надвор од населените места и најмногу во длабочина до педесет метри.

Сопствениците, односно корисниците на земјоделското земјиште во граничниот појас се должни на барање од граничната единица на Армијата на Република Македонија на засаните површини да остават патека за движење на припадниците на Армијата на Република Македонија кои вршат обезбедување на државната граница.

Член 48

Министерот за одбрана може, кога тоа е потребно заради заштита на безбедноста на Република Македонија, да забрани движење и престој на одделни подрачја на граничниот појас за определено време.

Забраната на движењето од став 1 на овој член не се однесува на лицата кои се населени во граничниот појас, и тоа само за движење и престој во нивното живеалиште.

Член 49

Заради заштита на безбедноста на државната граница Владата на Република Македонија може, на предлог од министерот за внатрешни работи или министерот за одбрана, да го забрани, односно да го ограничи движењето и населувањето во одделни гранични подрачја на копното, реките и езерата во длабочина до десет километри.

Член 50

Лицата кои со пловен објект доаѓаат во Република Македонија или од Република Македонија заминуваат во странство, можат да се симнат, односно качат само на езерски граничен премин.

Член 51

Заповедникот на пловниот објект во меѓународниот сообраќај должен е симнувањето на лица од пловниот објект кое поради виша сила застанало надвор од определениот езерски граничен премин, веднаш да го пријави на Министерството за внатрешни работи.

Застанување на пловен објект во меѓународниот сообраќај надвор од определениот езерски граничен премин, освен во случај на виша сила, одобрува надлежната пристанишна капетанија, во согласност со Министерството за внатрешни работи и царинскиот орган.

Член 52

Странска јахта или чамец, наменети за разонода или спорт, можат да крстосуваат и да се задржуваат на езерата на кои се врши меѓународна пловидба ако добијат одобрение за тоа.

Одобрението од став 1 на овој член го издава пристанишната капетанија во пристаништето отворено за меѓународен сообраќај по вповувањето на странскиот пловен објект во согласност со Министерството за внатрешни работи.

Одобрението од став 1 на овој член за странските јахти или чамци наменети за разонода или спорт што во

Република Македонија се довозуваат по копнен пат го издава пристанишната капетанија на пристаништето отворено за сообраќај.

Одобрението од став 1 на овој член содржи податоци за странската јахта, односно чамец наменет за разонода или спорт, за членовите на екипажот и патниците и за рокот на неговото важење.

Подзаконски прописи за доаѓање и престој на странски јахти и чамци наменети за разонода или спорт на езерата донесува Владата на Република Македонија.

Член 53

Одобрението од член 52 на овој закон може да се издаде за странска јахта или чамец, наменети за разонода или спорт, само ако членовите на екипажот и патниците имаат важечки исправи, а пловниот објект пропишани исправи.

Член 54

Заради заштита на безбедноста на државната граница, министерот за внатрешни работи може да прописе на одделни делови од езерата привремено да се забрани или ограничи пловидбата.

Заради заштита на безбедноста и одбраната на Република Македонија, министерот за одбрана може да прописе на одделни делови од езерата привремено да се забрани или ограничи пловидбата.

Со забраната или со ограничувањето на пловидбата од ставовите 1 и 2 на овој член не се засага режимот на пловидбата утврден со меѓународен договор.

Член 55

Во граничниот појас на езерата граничните единици на Армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи вршат контрола на пловните објекти и на лицата заради спречување на повреди на државната граница, незаконско преминување на државната граница, недозволен риболов и други со закон забранети дејствија.

Член 56

Движење и задржување на граничниот премин е дозволено само со дозвола што ја издава Министерството за внатрешни работи, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Член 57

Дозвола за движење и задржување на граничен премин може да му се издаде на државјанин на Република Македонија кој е постојано или привремено вработен на граничен премин, а дозвола за движење и задржување на езерски или аеродромски граничен премин и во други оправдани случаи.

Член 58

Дозвола за движење и задржување на граничен премин може да му се издаде на странец:

- 1) кој постојано или привремено е вработен на граничниот премин и
- 2) кој е член на екипажот на странски пловен објект – за време на задржувањето на пловниот објект на граничниот премин.

Дозволата од став 1 на овој член може да му се издаде на странец и во други оправдани случаи.

Дозволата издадена врз основа на став 1 точка 2 на овој член важи и за движење и задржување во мосто на граничниот премин.

Заповедникот на пловниот објект или на воздухопловниот, односно лицето кое го заменува, може да се движи и задржува на граничниот премин и без дозволата од став 1 на овој член, само заради поднесување пријава за вповување или испловување на пловниот објект, односно за слетување или полетување на воздухопловот.

Член 59

По-исклучок, дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин, може да му се издаде на странец кој има патна исправа од која може да се утврди неговиот идентитет, ако е:

1) член на екипаж на странски пловен објект или воздухоплов и

2) странски железнички или поштенски службеник кој врши служба на делот на граничниот премин што и припаѓа на Република Македонија.

Член 60

На државјанин на Република Македонија и на странец кој е постојано вработен на граничниот премин му се издава постојана дозвола за движење и задржување на граничниот премин, со рок на важење од две години. Рокот на важењето на дозволата може да се продолжува на секои две години.

На членовите на екипажот на странски пловни објекти им се издава постојана дозвола за движење и задржување на граничниот премин, со рок на важење од пет години.

На државјаните на Република Македонија и на странците на кои не се однесуваат одредбите на ставите 1 и 2 на овој член, како и одредбата на член 59 од овој закон, дозвола за движење и задржување на граничниот премин, односно дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин им се издава за времето додека трае потребата од движење и задржување на тие лица на граничниот премин, односно потребата од движење и престој надвор од местото на граничниот премин.

Член 61

Дозволата за движење и престој надвор од местото на граничниот премин ја издава Министерството за внатрешни работи.

Член 62

Барање за издавање дозвола за движење и задржување на граничниот премин може да се одбие кога тоа е потребно заради безбедноста на државната граница.

Дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин нема да му се издаде на странец:

1) кој во Република Македонија бил осуден поради кривично дело што се гони по службена должност;

2) кој во Република Македонија бил казнет поради девизен или царински прекршок и

3) кому му е откажан престој во Република Македонија.

Дозволата за движење и задржување на граничниот премин и дозволата за движење и престој надвор од местото на граничниот премин, престануваат да важат кога ќе престанат причините поради кои тие се издадени,

На лицето на кое му е издадена дозвола за движење и задржување на граничниот премин, односно дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин, Министерството за внатрешни работи, ќе му ја одземе таквата дозвола кога тоа е потребно заради заштитата на безбедноста на Република Македонија.

Во решението со кое се одбива барањето за издавање дозвола од став 1, односно се одзема дозволата од став 4 на овој член, Министерството за внатрешни работи не мора да ги наведе причините од кои се раководел при неговото донесување.

Член 63

Министерството за внатрешни работи може да го ограничи движењето на лица и возила на граничниот премин за времето додека се врши контролата пропишана со овој закон.

Член 64

Подзаконски прописи за начинот на вршењето контрола на преминувањето на државната граница, за

движењето и престојот на граничните премини за утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и на други повреди на државната граница, за водењето евиденција и за известувањето, донесува министерот за внатрешни работи, а за движењето, престојот, населувањето и режимот на ловот и риболовот во граничниот појас, министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за одбрана.

Министерот за внатрешни работи ќе ги пропише обрасците на дозволите предвидени во член 32 и 33 и член 57 до 59 на овој закон.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 65

Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок:

1) претпријатие или друго правно лице чиј воздухоплов лета над граничниот појас без одобрение (член 11 став 2);

2) претпријатие или друго правно лице чие превозно средство ќе го напушти граничниот премин пред извршената контрола на патните исправи или друга контрола (член 16 став 1);

3) претпријатие или друго правно лице ако на граничниот премин не ги обезбеди потребните услови за работата на органот што врши контрола (член 18 став 1);

4) претпријатието за аеродромски услуги и железничко-транспортно претпријатие, ако не обезбедат патниците да не го напуштат граничниот премин пред извршената контрола, односно по завршената контрола да не се качат други лица без одобрение од овластеното службено лице (член 18 став 2) и

5) претпријатието, односно странски превозник кој без одобрение од Министерството за внатрешни работи врши транспорт на оружје и муниција преку државната граница, односно транзит на оружје и муниција преку територијата на Република Македонија (член 29 став 1).

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице, односно заповедникот на странски пловен објект или на странски воздухоплов или возачот на друго превозно средство.

За прекршок од став 1 точка 5 на овој член може да се изрече покрај паричната казна и заштитна мерка одземање на оружјето и муницијата.

Член 66

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари или со казна затвор до 30 дена, ќе се казни за прекршок:

1) лице кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине државната граница надвор од местото определено за преминување или лице кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине државната граница без важечка патна исправа (член 7 став 1);

2) заповедникот на воздухоплов кој не ќе го пријави слетувањето надвор од воздухопловното пристаниште во случај на виша сила (член 10);

3) одговорниот работник на железничкото претпријатие ако возот во меѓународниот сообраќај го запре на дел од пругата меѓу граничната линија и подрачјето на граничниот премин, освен во случај на виша сила или нужна потреба (член 17 став 1);

4) одговорниот работник на железничкото претпријатие ако не го обезбеди возот што по влегувањето во Република Македонија ќе застане на отворена пруга надвор од подрачјето на граничниот премин и не го спречи влегувањето на лице во возот, односно излегувањето на лица од возот и ако за запирањето на возот веднаш не го известил Министерството за внатрешни работи (член 17 став 2);

5) одговорниот работник на железничкото претпријатие, ако за запирањето на возот што излегува од Република Македонија надвор од подрачјето на граничниот премин на отворена пруга веднаш не го извести Министерството за внатрешни работи и не го спречи влегувањето на лица во возот, односно излегувањето на лица од возот (член 17 став 3);

6) заповедникот на пловен објект, односно возачот на моторно возило ако не обезбеди патниците да не го напуштат граничниот премин пред извршената контрола, односно по завршената контрола да не се симнат или качат без одобрение од овластеното службено лице (член 18 став 2);

7) заповедникот на пловен објект, ако при доаѓањето на пловниот објект од странство, односно при заминувањето на пловниот објект во странство, не постои според одредбата на член 19 став 1 од овој закон;

8) лице кое ќе го напушти пловниот објект, односно граничниот премин пред извршената контрола на патните исправи (член 19 став 2 и 3);

9) заповедникот на пловен објект ако на овластеното службено лице не му го пријави лицето кое се наоѓа на пловниот објект без важечка патна исправа или дозволи такво лице да се симне од пловниот објект без одобрение (член 20);

10) заповедникот на пловен објект ако на езера на кои се врши меѓународна пловидба, прими или качи лице без важечка патна исправа или качи лице со патна исправа надвор од граничниот премин (член 21);

11) лице кое при преминувањето на државната граница не ќе ги пријави на надлежниот орган оружјето или муницијата што ги носи со себе (член 23 до 27);

12) лице кое без одобрение изнесува од Република Македонија оружје и муниција кога за изнесување на оружје и муниција е потребно одобрение (член 24 и 25);

13) лице кое ќе пренесе или ќе се обиде да пренесе оружје или муниција преку граничниот премин отворен за пограничен сообраќај, освен ако е тоа определено со меѓународен договор (член 31);

14) лице кое се движи и престојува во граничниот појас без дозвола (член 32 став 1 и член 33 став 1);

15) лице кое во граничниот појас се движи ноќе надвор од населените места или јавните патишта (член 36);

16) лице кое лови или рибари во граничниот појас без дозвола за движење и престој во граничниот појас (член 37 став 1);

17) лице кое при движењето и престојот во граничниот појас не се придржува кон одредбите на меѓународните договори што го регулираат режимот на границата (член 58);

18) лице кое ќе се насели во граничниот појас без одобрение (член 41 став 2);

19) лице кое ќе изгради објект во граничниот појас или на подрачјето на граничниот премин без одобрение (член 42 став 1);

20) заповедникот на пловен објект, ако качи или симне лице надвор од граничниот премин отворен за меѓународен сообраќај (член 50);

21) заповедникот на пловен објект ако веднаш на Министерството за внатрешни работи не му го пријави симнувањето на лица од пловниот објект кој поради виша сила застанал во пристаниште што не е отворено за меѓународен сообраќај (член 51 став 1);

22) заповедникот на пловен објект во меѓународниот сообраќај ако пловниот објект без одобрение од Министерството за внатрешни работи застане надвор од определениот езерски граничен премин, освен во случај на виша сила (член 51 став 2) и

23) сопственикот, односно корисникот на јахта или чамец наменети за разонода или спорт, ако без одобре-

ние крстосува или се задржува во езерата на кои се врши меѓународна пловидба (член 52 став 1).

За прекршоците од став 1 точки 11 и 13 на овој член, покрај паричната казна или казната затвор, може да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето и муницијата.

Член 67

Со парична казна од 8.000 до 20.000 денари или со казна затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок:

1) лице кое ќе одбие да му ја стави на увид патната исправа на овластеното службено лице (член 13 став 1);

2) лице кое при доаѓањето во граничниот појас заради лов и риболов и при заминувањето од граничниот појас по завршениот лов, односно риболов лично

не ќе и се пријави на најблиската гранична единица на Армијата на Република Македонија (член 37 став 3);

3) лице кое во граничниот појас, на барање од граничната единица на Армијата на Република Македонија не ќе остави патека за движење на припадниците на Армијата на Република Македонија кои вршат обезбедување на државната граница (член 47 став 3) и

4) лице кое без дозвола се движи или се задржува на граничниот премин или надвор од местото на граничниот премин каде што е потребна дозвола (член 56 и 59).

Член 68

Со парична казна од 5.000 денари ќе се казни за прекршок лице кое не ќе го запре превозното средство на определен простор на граничниот премин или кое по завршувањето на контролата, со превозното средство не ќе го напушти подрачјето на граничниот премин (член 14).

Паричната казна од став 1 на овој член ја наплаќува на самото место овластеното службено лице.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член, ќе се применуваат досегашните прописи доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 70

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, нема да се применува на територијата на Република Македонија Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“ број 34/79, 56/80 и 53/85).

Член 71

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

721.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ

Се прогласува Законот за матичен број на граѓанинот.

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата на 28 мај 1992 година.

Број 08-2349/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател,
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН ЗА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ

Член 1

Матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: матичен број) претставува единствена ознака на идентификационите податоци на граѓанинот.

Член 2

Матичниот број се состои од тринаесет цифри распоредени во шест групи и тоа:

- I група: ден на раѓањето (две цифри),
- II група: месец на раѓањето (две цифри),
- III група: година на раѓањето (три цифри),
- IV група: број на регистарот (две цифри);
- V група: комбинација на полот и редниот број за лица родени на ист датум (три цифри). Мажи од 000 до 499, жени од 500 до 999 и
- VI група: контролен број (една цифра).

Член 3

Делот на матичниот број што го означува денот на раѓањето (I група), месецот на раѓањето (II група), годината на раѓањето (III група) и полот (V група) се определува врз основа на податоците од матичната книга на родените.

Контролниот број (VI група) се определува со електронски сметач.

Ако податоците од став 1 на овој член се променат во постапка предвидена со закон, новиот матичен број ќе се определи врз основа на решението со кое е извршена промена или исправка на податоците во матичната книга на родените.

Член 4

Во Република Македонија се утврдуваат девет регистрациони подрачја со следните броеви на регистри: Битола – за општините Битола, Ресен и Демир Хисар – 41; Куманово – за општините Куманово, Кратово и Крива Паланка – 42; Охрид – за општините Охрид, Дебар, Кичево и Струга – 43; Прилеп – за општините Прилеп, Крушево и Брод – 44; Скопје – 45; Струмица – за општините Струмица, Веландово и Радовиш – 46; Тетово – за општините Тетово и Гостивар – 47; Титов Велес – за општините Титов Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино – 48 и Штип за општините Штип, Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Пробиштип и Свети Николе – 49.

Член 5

Министерството за внатрешни работи определува матичен број на граѓанинот.

Определувањето на матичен број и водењето на евиденција е автоматизирано.

Министерството за внатрешни работи обезбедува чување, користење и заштита на податоците од неовластен пристап во согласност со закон.

Член 6

Матичен број се определува според местото на пишување на новороденото дете во матичната книга на родените што се води на територијата на Република Македонија.

На дете родено во странство матичен број се определува според живеалиштето на родителите во Република Македонија.

Член 7

На странците кои во согласност со закон престојуваат во Република Македонија и за кои врз основа на закон се водат евиденции и издаваат јавни исправи, Министерството за внатрешни работи им определува матичен број за странци.

Член 8

Матичен број не се менува при промена на живеалиштето на граѓанинот.

Член 9

Ако на граѓанинот му е определен погрешен матичен број или повеќе матични броеви, истите со решение се поништуваат и се определува нов, односно се задржува точниот матичен број.

Решението за поништување на матичен број се доставува до матичарот кој ја води матичната книга на родените во која е запишано раѓањето на детето.

Член 10

Матичен број се запишува во јавните исправи и евиденциите што се водат за граѓаните, кога тоа со закон е определено.

Член 11

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за:

- обрасците и начинот на водење на евиденција на единствениот матичен број;
- начинот на определување на контролниот број (VI група) и
- начинот на определување на матичниот број на странци за кои врз основа на закон се водат евиденции и се издаваат јавни исправи, за водењето на евиденција за матичните броеви што им се дадени на странците, како и за запишување на издадените матични броеви на странците.

Член 12

На граѓанинот на кој не му е определен матичен број до влегувањето во сила на овој закон истиот ќе му се определи според живеалиштето во Република Македонија.

Член 13

За државјаните на Република Македонија кои имаат живеалиште во Република Македонија на кои според досегашните прописи матичен број им е определен во републиките на поранешна СФРЈ, во рок од 2 години од влегувањето во сила на овој закон им се определува нов матичен број според одредбите на овој закон.

Член 14

Подзаконските прописи врз основа на овој закон ќе се донесат во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на законот.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат досегашните прописи.

Член 15

По влегувањето во сила на законот, новоформираниите општини ќе го добијат бројот на регистарот на регистрационото подрачје на кое досега припаѓале.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за единствениот матичен број на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 20/80, 35/86, 51/88 и 19/90), а Законот за воведување на единствен матичен број на граѓаните („Службен лист

на СФРЈ“ број 58/76) нема да се применува на територијата на Република Македонија.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

722

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 1992 година.

Број 08-2348/1

28 мај 1992 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

Киро Глигоров, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, како и пријавување на промената на адресата на станот.

Член 2

Живеалиште е местото во кое граѓанинот се населил со намера во него постојано да живее и во кое има обезбедено стан за живеење.

Се смета дека граѓанинот има обезбедено стан за живеење, во смисла на овој закон, ако тој или член на неговото семејство има вселив стан по основ на сопственост или договор за користење на стан во согласност со законот.

Престојувалиште е местото во кое граѓанинот привремено престојува, надвор од општината во која се наоѓа неговото живеалиште.

Член 3

При промена на живеалиштето, граѓанинот е должен да го одјави претходното живеалиште и да го пријави новото живеалиште во рок од осум дена од денот на иселувањето.

Граѓанинот е должен во рок од осум дена да ја пријави промената на адресата на станот во живеалиштето.

Пријавување и одјавување на живеалиштето, како и промена на адресата на станот во живеалиштето за малолетните деца го врши родителот или старателот.

По исклучок, лице постаро од 15 години живот кое е вработено или склучило брак, лично го пријавува, односно одјавува живеалиштето и промената на адресата на станот.

Член 4

Граѓанинот кој има намера да престојува подолго од 30 дена надвор од местото на своето живеалиште

должен е да го пријави престојувалиштето во рок од три дена по доаѓањето во местото на престојувалиштето, а да го одјави непосредно пред заминувањето.

Одредбите од член 3 став 3 на овој закон соодветно се применуваат и при пријавување, односно одјавување на престојувалиштето.

Член 5

Кога граѓанинот користи услуги за сместување во угостителски, туристички претпријатија, студентски домови или интернати, односно други правни лица кои вршат таква дејност или кај лица кои даваат услуги на сместување, пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето го врши давателот на услугата без оглед на должината на престојот на граѓанинот.

Пријавувањето на престојувалиштето се врши најдоцна во рок од 48 часа по сместувањето, а одјавувањето пред напуштањето на објектот во кој граѓанинот бил сместен.

Член 6

Обврската за пријавување, односно одјавување на престојувалиштето не се однесува за: воените лица кои престојуваат во касарните или други воени установи, работници на Министерството за внатрешни работи сместени во објекти за посебна намена на Министерството, осудените лица кои се на издржување на казна затвор во казнено-поправни установи или воспитно-поправни домови, лицата кои се наоѓаат на лекување во здравствена организација, како и лицата кои престојуваат во објект или стан за одмор и закрепнување во лична сопственост.

Член 7

Граѓанинот е должен на секои шест месеци непрекинат престој во одредено место, да го обновува пријавувањето на престојувалиштето.

Ако граѓанинот користи и услуги во смисла на член 5 став 1 на овој закон обврската за пријавување на престојот на секои шест месеци ја врши давателот на услугата.

Член 8

Граѓанинот кој има намера да престојува во странство подолго од три месеци должен е непосредно пред заминувањето да го пријави одењето во странство, односно во рок од три дена да го пријави враќањето во живеалиштето во Република Македонија.

Во случајот од став 1 на овој член граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните деца кои патуваат со него.

Член 9

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето односно престојувалиштето како и промената на адресата на станот се врши во Министерството за внатрешни работи.

При пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, односно престојувалиштето на лицето му се издава потврда.

Член 10

При пријавување и одјавување на живеалиштето, односно престојувалиштето, како и при пријавување на промената на адресата на станот, граѓанинот е должен да приложи лична карта или друга исправа заради утврдување на идентитетот.

При пријавување на живеалиштето се поднесува и потврда за одјавување на претходното живеалиште, како и доказ во смисла на член 2 став 2 на овој закон.

Член 11

Контрола на пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, односно на пријавувањето на промената на адресата на станот врши Министерството за внатрешни работи.

Кога Министерството за внатрешни работи ќе утврди дека пријавата за живеалиштето, односно престојувалиштето, како и промена на адреса на станот содржи неистинити податоци донесува решение за поништување на пријавата и бришење на лицето од евиденцијата за живеалиштето.

Член 12

Министерството за внатрешни работи води евиденција за живеалиштето, промената на адресата на станот и за престојувалиштето на граѓаните, согласно со пропишаните стандарди и во согласност со закон.

Евиденцијата за живеалиштето може да се води и во евиденцијата за издадени лични карти.

Министерството за внатрешни работи обезбедува заштита на податоците од став 1 на овој член од неовластен пристап и користење на истите.

Член 13

Претпријатијата и другите правни лица и лицата од член 5 став 1 на овој закон должни се да водат точна и уредна книга за престојувалиште на лицата на кои им даваат услуги на сместување (книга на гости).

Пред првата употреба, книгата на гостите се заведува во Министерството за внатрешни работи и истата се чува најмалку три години од денот на последното евидентирано престојување.

Овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи имаат право на увид во книгата на гостите.

Член 14

Државните органи, претпријатијата или другите правни лица и граѓаните можат да ги користат евиденциите согласно со закон, кога за тоа имаат правен интерес.

Член 15

Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако:

1) не го пријави, односно одјави лицето во смисла на член 5 и член 7 став 2 на овој закон и

2) не води книга на гости или ја води неточно или неуредно или ако на овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи не му овозможи увид во книгата на гостите (член 13).

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или другото правно лице.

Со парична казна од 70.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и лицето во вршење на самостојна дејност – давање услуги на сместување на граѓани.

Член 16

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое не ќе пријави или одјави живеалиште, односно престојувалиште или адреса на станот или тоа не го стори во пропишаниот рок (член 3, член 4 став 1, член 7 став 1 и член 8 став 1).

Член 17

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште и пријавување на промена на адресата на станот, за обрасците за евиденција за живеалиштето, престојувалиштето и промената на адресата на станот, како и образецот на книгата на гостите, во рок од три месеци по влегувањето во сила на законот.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член, ќе се применуваат досегашните прописи.

Член 18

Државјаните на Република Македонија кои до денот на влегувањето во сила на овој закон го пријавиле живеалиштето, не се должни да го пријават живеалиштето според одредбите на овој закон.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 15/72, 24/85, 15/88 и 19/90).

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

723.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за движење и престој на странците,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 1992 година.

Број 08-2350/1

28 мај 1992 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува движењето и престојот на странците во Република Македонија.

Член 2

Странец во смисла на овој закон, се смета лице кое не е државјанин на Република Македонија.

За време на престојот во Република Македонија, странците се должни да се придржуваат кон Уставот на Република Македонија, законите, другите прописи и одлуките на државните органи, како и во согласност со обврските утврдени со меѓународни договори.

Член 3

Работите во врска со контролата на движењето и престојот на странците во Република Македонија ги врши Министерството за внатрешни работи, доколку со закон не е определена надлежност на друг орган.

II. ПРАВО НА ВЛЕГУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА

1. ПРАВО НА ВЛЕГУВАЊЕ

Член 4

Странец може да влезе во Република Македонија на за тоа означени гранични премини и да престојува на територијата на Република Македонија ако има важечка странска патна исправа или друг документ утвр-

ден со меѓународен договор, односно патна исправа издадена од Министерството за внатрешни работи или дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

Патната исправа содржи виза освен ако со меѓународен договор или со одредбите на овој закон не е поинаку определено.

На странец кој нема важечка патна исправа, а доаѓа во туристичка или службена посета, Министерството за внатрешни работи при вршењето на контрола на преминувањето на државната граница може по исклучок да му издаде туристичка пропусница врз основа на лична карта или друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во земјата на странецот.

Владата на Република Македонија може да одлучи државјани на одредени држави да влегуваат во Република Македонија само со лична карта или друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во земјата на странецот.

Член 5

Задржувањето на странци во транзитниот простор на аеродром во Република Македонија не се смета за влегување во земјата доколку странецот не го напушти тој простор.

Не се смета за влегување во Република Македонија и задржувањето на странци во брод кој е укотвен во езерско пристаниште.

Член 6

На странецот може да му се забрани влегување во Република Македонија во случаи предвидени со овој закон, меѓународен договор или врз основа на реципрочитет.

2. ВИЗИ

Член 7

За влегување и излегување од територијата на Република Македонија или само преминување преку неа, на странецот му се издава влезна, излезна, влезно-излезна или транзитна виза.

Визата се издава со рок на важење до една година, односно до рокот на важењето на патната исправа на странецот кога рокот е пократок од една година, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 8

Визите ги издава дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство и Министерството за внатрешни работи, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Влезната, излезната и влезно-излезната виза се издаваат за едно, повеќе или неограничен број на патувања, а транзитната виза за едно патување во траење од 5 дена, сметајќи од денот на влегување во државата.

1. Влезни визи

Член 9

На странец кој во Република Македонија доаѓа поради постојано населување и кој е брачен другар или близок сродник на државјанин на Република Македонија што има престојувалиште на територијата на Република Македонија или на странски државјанин кој е постојано населен во Република Македонија, му се издава виза за вселување.

Виза за вселување се издава и на членовите на потесното семејство на странецот од став 1 на овој член.

2. Влезно-излезни визи

Член 10

На персоналот на дипломатско-конзуларните претставништва на странски држави во Република Ма-

кедонија кои имаат дипломатски статус им се издава дипломатска виза.

Дипломатска виза се издава и на членовите на потесното семејство на лицето од став 1 на овој член.

Дипломатска виза може да се издаде и на друг странец кој во Република Македонија доаѓа во службена мисија за својата влада или за меѓународна организација.

Дипломатската виза ја издава Министерството надлежно за работите од областа на надворешните работи.

Дипломатска виза се издава како еднократна виза со рок на важење и право на престој до извршувањето на дипломатската функција.

Член 11

На странец кој доаѓа во Република Македонија заради вработување во претставништво на странска држава или меѓународна организација, а кој не ги исполнува условите за издавање на дипломатска виза, му се издава службена виза.

Службена виза се издава и на членовите на потесното семејство на странецот од став 1 на овој член.

Службена виза може да се издаде и на странец кој во Република Македонија доаѓа во својство на претставник на странска држава или меѓународна организација, а не ги исполнува условите за издавање на дипломатска виза.

Член 12

На странец кој во Република Македонија доаѓа заради вработување, школување, специјализација, научно истражување или вршење на одредена професионална дејност му се издава виза.

За издавање на визата од став 1 на овој член потребна е согласност од Министерството за внатрешни работи.

Министерството за внатрешни работи пред издавањето на согласноста ќе прибави мислење од органот во чија надлежност е дејноста за која странецот бара виза.

Визата од став 1 на овој член ја издава дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

Член 13

На странец кој во Република Македонија доаѓа заради вршење на стопанска дејност предвидена со прописите на Република Македонија, а кои се однесуваат на странски вложувања и вршење на надворешно-трговски работи, како и на странец кој во Република Македонија може да заснова работен однос без одобрение во случаи утврдени со закон, му се издава деловна виза.

Деловната виза се издава за неограничен број патувања со рок на важење кој е потребен за извршување на работата заради која се издава деловната виза, но не подолго од рокот на важења на патната исправа.

Член 14

На странец кој во Република Македонија доаѓа како турист му се издава туристичка виза.

На група на странци кои во Република Македонија доаѓаат како туристи со засадничка патна исправа им се издава колективна туристичка виза.

Туристичката виза и колективната туристичка виза се издаваат како еднократни или повеќекратни со рок на важење од шест месеци и даваат право на престој до три месеци.

3. Транзитни визи

Член 15

На странец кој поминува преку територијата на Република Македонија му се издава транзитна виза.

На група странци која поминува преку територијата на Република Македонија со заедничка патна исправа им се издава колективна транзитна виза.

4. Излезни визи

Член 16

На странец кој ја напушта територијата на Република Македонија, во која законито престојувал, му се издава излезна виза.

Излезната виза се издава со рок на важење потребен за напуштање на територијата на Република Македонија.

5. Причини заради кои нема да се дозволи влегување на странец во Република Македонија

Член 17

Нема да се дозволи влегување во Република Македонија, односно да се издаде виза на странец:

- на кого му е изречена мерка за безбедност протерување од Република Македонија, заштитна мерка отстранување од територијата на Република Македонија или на кого му е откажан престојот во Република Македонија за времето за кое таа мерка му е изречена;
- кој се води во евиденција на надлежниот орган како меѓународен претставник или за кого постои основано сомнение дека доаѓа во Република Македонија со намера да врши терористички или други кривични дела;
- чие престојување во Република Македонија би претставувало финансиско оптоварување на државата;
- кој не поседува влезна виза за државата во која патува, а таква треба да има;
- кој во барањето за издавање виза за влегување на територијата на Република Македонија дал неточни податоци за себе или за целта на патувањето и престојот или се послужил со лажни исправи;
- кој не поседува документи врз основа на кои може да се утврди неговиот идентитет и
- кој доаѓа од подрачје каде владеат заразни болести, а нема доказ за вакцинација.

Член 18

Визата ќе се поништи ако причините заради кои визата е издадена не настапиле или престанале.

Доколку настапат причините од член 17 на овој закон по издавањето на визата, односно туристичката пропусница, визата или пропусницата ќе се поништи.

На странецот против кого се води кривичната или прекршочната постапка за време на постапката, излезна виза не му се издава, доколку тоа го бара надлежниот суд.

Член 19

Министерството за внатрешни работи може по исклучок во случаите од член 17 на овој закон и усмено да го одбие издавањето на виза или да изрече забрана за влегување во Република Македонија.

Одлуката за забрана од став 1 на овој член се впишува во патната исправа и е конечна.

III. ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

1. Привремен и постојан престој

Член 20

Странец кој ќе влезе во Република Македонија со важечка патна исправа може да престојува до 3 месеци, односно до времето на важењето на визата, доколку со меѓународен договор не е поинаку определено, а за странците од член 4 ставовите 3 и 4 на овој закон – до 30 дена.

Странец кој во Република Македонија доаѓа заради школување, специјализација, лекување, вршење

на определена професионална дејност, склучување брак со државјанин на Република Македонија, уживање право врз основа на работен однос, поседување недвижен имот на територијата на Република Македонија или постоење на други оправдани причини за подолг престој од став 1 на овој член, може пред истекот на времето за кое му е дозволен престој врз основа на патната исправа од став 1 на овој член, да поднесе барање за одобрение за привремен престој.

Член 21

Одобрение за престој се издава како:

- одобрение за привремен престој и
- одобрение за постојан престој.

Член 22

Одобрение за привремен престој се издава со рок на важење до една година односно до истекот на рокот на важењето на странската патна исправа, ако тој рок е покус од една година.

На барање на странецот кое се поднесува пред истекот на рокот на важење на одобрението, одобрението за привремен престој може да се продолжува, но најдолго до една година.

Член 23

На странец кој најмалку 3 години непрекинато легално престојува на територијата на Република Македонија, а ги исполнува условите од член 20 став 2 на овој закон кои го оправдуваат постојаниот престој, може да му се издаде одобрение за постојан престој.

На странец чиј престој е во интерес на Република Македонија, може да се издаде одобрение за постојан престој пред истекот на рокот од став 1 на овој член.

Член 24

По исклучок од одредбите на членовите 20 и 23 на овој закон, одобрение за постојан или привремен престој може да му се издаде и на детето до наполнети 18 години живот или на брачниот другар на странецот кој има одобрение за постојан, односно привремен престој во Република Македонија.

Член 25

Одобрение за привремен и постојан престој издава Министерството за внатрешни работи.

Заедно со барањето за одобрение за привремен или постојан престој странецот е должен да поднесе и докази за причината заради која се поднесува барањето, како и доказ дека се обезбедени средства за издржување.

Член 26

Постојан или привремен престој, односно продолжување на привремениот престој нема да му се одобри на странец:

- ако не постојат причините заради кои престојот во Република Македонија му е потребен (член 20 став 2 или член 23),
- кој нема обезбедено средства за издржување,
- кој влегол во Република Македонија спротивно на одредбите на овој закон и
- ако постојат причините од член 17 алинеи 1, 2, 5, 6 и 7 на овој закон.

Член 27

Одобрението за постојан или привремен престој на странецот престанува:

1. Кога ќе истекне важноста на одобрението за привремен престој, а странецот не поднел барање за продолжување на одобрението;
2. Кога странецот кој има одобрение за постојан престој, ќе се исели или ќе престојува во странство непрекинато подолго од една година, а за тоа не го известил Министерството за внатрешни работи;

3. Кога му е изречена мерка на безбедност протерување, заштитна мерка оддалечување или му е откажан престојот во Република Македонија и

4. Кога ќе стекне државјанство на Република Македонија.

Член 28

Одобрението за привремен или постојан престој се издава со негово запишување во патната исправа на странецот.

Кога барањето за одобрение за престој се одбива или кога одобрението за престој престанува, Министерството за внатрешни работи донесува решение.

Член 29

Владата на Република Македонија може со посебен акт да го ограничи или забрани движењето на странците во определени подрачја или да забрани постојан или привремен престој на одредени места кога е потребно заради заштита на безбедноста и одбраната на Република Македонија.

2. Откажување на престојот

Член 30

На странец кој престојува на територијата на Република Македонија врз основа на странска патна исправа, издадена виза, пропусница или во согласност со меѓународен договор (член 20 став 1 на овој закон) или му е издадено одобрение за привремен престој, престојот може да му се откаже:

- кога тоа го бараат причините на заштитата на безбедноста и одбраната на Република Македонија;
- ако одбива да ги извршува одлуките на државните органи;
- ако изврши повеќепати повторени или потешки повреди на со Уставот и законите утврдениот поредок, редот и мирот или безбедноста на државната граница на Република Македонија;
- ако изврши повреда на одредбите на овој закон;
- кој во барањето за издавање виза за влегување на територијата на Република Македонија дал неточни податоци за себе или целта на престојот или се послужил со лажни исправи;
- ако од страна на странски или наш суд за кривично дело е осуден на казна затвор во траење од најмалку три месеци;
- ако остане без средства за издржување, а издржувањето за време на престојот на територијата на Република Македонија не му е обезбедено на друг начин и
- кога се работи за заштита на здравјето на граѓаните.

Член 31

Министерот за внатрешни работи донесува решение за откажување на престојот на странецот.

При одлучувањето за откажување на престојот се земаат предвид должината на престојот на странецот во Република Македонија, неговите лични, економски и други врски со Република Македонија и последиците кои ќе произлезат од изречената мерка за него и неговото семејство.

Откажувањето на престојот не може да биде во рок помал од шест месеци ниту подолг од пет години.

Во случаите од член 30 алинеја 1 на овој закон во решението со кое му се откажува престојот на странецот, министерот за внатрешни работи не мора да ги наведе причините од кои се раководел при донесување на таквото решение.

Жалбата на решението на странецот кој престојувал на територијата на Република Македонија врз основа на член 20 став 1 на овој закон или врз основа на одобрение за привремен престој помалку од 3 години, не го одлага извршувањето на решението.

Член 32

Во решението за откажување на престојот се определува и рокот во кој странецот е должен да ја напушти територијата на Република Македонија, како и времето за кое му е забрането повторно влегување во Република Македонија.

При определување на рокот во кој странецот е должен да ја напушти територијата на Република Македонија, се зема предвид времето за кое странецот може да ја напушти територијата на Република Македонија.

Решението за откажување на престојот се означува во патната исправа на странецот.

Член 33

На странец на кого му е изречена мерка за безбедност протерување од Република Македонија или заштитна мерка отстранување од територијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи со решение го утврдува рокот во кој е должен да ја напушти државата.

Одредбата од член 32 став 2 на овој закон се применува и при утврдувањето на рокот од став 1 на овој член.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Решението од став 1 на овој член, му се издава и со негово запишување во патната исправа, а доколку странецот побара се издава посебно решение.

Член 34

Странец може да биде протеран од територијата на Република Македонија, ако за извршено кривично дело му е изречена мерка за безбедност – протерување од Република Македонија.

3. Присилно отстранување на странецот

Член 35

Странецот кој нема да ја напушти територијата на Република Македонија во определениот рок како и странец кој престојува во Република Македонија подолго од рокот што е определен во член 20 став 1 на овој закон или рокот утврден во одобрението за привремен престој, овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи ќе го спроведе до државната граница или до дипломатско-конзуларното претставништво на државата чиј државјанин е или ќе биде спроведен до државната граница и предаден на претставници на странската држава чиј државјанин е.

Член 36

Во случај на притворање на малолетен странец кој дошол во Република Македонија без важечка патна исправа или без знаење, односно дозвола на неговите законски застапници, односно кој е без потребна заштита, обезбедување и средства за издржување, или не постапи според прописите на Република Македонија, овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи веднаш го известуваат дипломатско-конзуларното претставништво на државата чиј државјанин е, а доколку е државјанин на соседната држава се враќаат во матичната земја.

Ако малолетниот странец од објективни причини не може веднаш да се предаде на органот на државата чиј државјанин е, ќе се смести во прифатилиште за странци.

Член 37

Трошоците што настануваат од присилното отстранување на странецот ги сноси странецот.

Доколку странецот нема средства, трошоците паѓаат врз товар на Републичкиот буџет.

Член 38

Претпријатие или друго правно лице или приватен работодавец кој по копнен, воздушен или езерски пат доведе странец на кого не му е дозволено влегување во државата, должен е на сопствен трошок да го одведе од Република Македонија во рокот што ќе го определи Министерството за внатрешни работи.

Член 39

Нема да се изврши присилно отстранување на странец во Република Македонија во која неговиот живот би бил во опасност заради расна, религиозна или национална припадност, политички убедувања или ако постои опасност дека странецот ќе биде изложен на малтретирање или нехумано постапување.

4. Право на азил

Член 40

На странецот кој е прогонет заради своето демократско политичко уверување и дејствување може да му се признае правото на азил во Република Македонија.

Член 41

За признавање, односно за одземање на правото на азил одлучува Министерството за внатрешни работи.

Странецот кому што му е признато правото на азил стекнува и право на постојан престој во Република Македонија.

Член 42

На странецот на кого му е признато правото на азил му се обезбедува сместување, средства за издржување и здравствена заштита по најмалку две години од денот на врачувањето на решението за признавање на право на азил во Република Македонија, освен за странецот кој не е способен за стопанисување и не може да се издржува.

Средствата за сместување, издржување и здравствена заштита на странците на кои им е признато правото на азил се обезбедуваат од Републичкиот буџет.

Под сместување, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира давање соодветен стан за користење или давање парична помош потребна за обезбедување просторни за домување.

За сместување, доделување средства за издржување и за здравствена заштита на странците на кои им е признато правото на азил се грижи Министерството за труд и социјална политика.

Член 43

Износот на паричните средства потребни за сместување и издржување на странците на кои им е признато правото на азил, обемот на здравствената заштита, мерилата и условите за користење како и начинот на остварувањето на тој вид заштита ги определува Владата на Република Македонија на предлог од Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика.

Член 44

На странецот кој дејствува против уставниот поредок на Република Македонија или против меѓународните интереси на Република Македонија, може да му се одземе правото на азил.

Во решението за одземање на правото на азил се наведува и рокот во кој странецот е должен да ја напушти територијата на Република Македонија. Тој рок не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од шест месеци.

Член 45

Против решението со кое е одбиено барањето за признавање на правото на азил и против решението со

кое правото на азил е одземено, странецот може да изјави жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

5. Бегалци

Член 46

На лице без државјанство и странец кој ја напуштил државата чиј државјанин е или во која бил постојано населен, за да го избегне прогонувањето заради своите напредни демократски, политички уверувања и дејствувања, културни или научни активности, или заради својата национална, расна односно верска припадност, може во Република Македонија да му се признае статус на бегалец.

Член 47

Статус на бегалец нема да се признае на странец или лице без државјанство за кого ќе се утврди дека извршил кривично дело против човечноста и меѓународното право или дејствувал во спротивност со целите и начелата на Организацијата на обединетите нации.

Барањето на странецот, односно лицето без државјанство за признавање на статусот на бегалец може да му се одбие и од причините на заштита на безбедноста и одбраната на Република Македонија.

Ако причините од ставовите 1 и 2 на овој член постоеле пред признавањето на статусот на бегалец, а Министерството за внатрешни работи за нив дознало подоцна или настапиле по признавањето на тој статус, статусот на бегалец ќе му се одземе.

Член 48

Децата на странец, односно лице без државјанство на кого му е признат статусот на бегалец ги уживаат сите права како и нивните родители.

По пополнети 18 години живот, лицата од став 1 на овој член се сметаат како и другите странци со привремен престој во Република Македонија.

Член 49

Барањето за признавање на статус на бегалец, странецот го поднесува до министерот за внатрешни работи во рок од 3 дена по влегувањето во Република Македонија.

За признавање, односно одземање на статусот на бегалец одлучува Министерството за внатрешни работи.

Против решението со кое му е одбиено барањето за признавање на статус на бегалец или со кое му е одземен статусот на бегалец, странецот може да изјави жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Член 50

На странецот, односно лицето без државјанство на кого му е признат статусот на бегалец му престанува тој статус:

1. Ако побара заштита на државата чиј државјанин е или во која бил постојано населен како лице без државјанство.
2. Ако може да се врати во државата чиј државјанин е или во која бил постојано населен како лице без државјанство, по престанување на причините поради кои избегал од таа држава;
3. Ако доброволно се врати во државата од која избегал;
4. Ако стекне државјанство на друга држава;
5. Ако ја напушти Република Македонија и не се врати во рок од една година и
6. Ако тој статус го стекне во друга држава.

Член 51

На странец, односно лице без државјанство на кого му е признат статус на бегалец му се обезбедува

нужно сместување, средства за издржување и здравствена заштита до заминување во друга држава или до стекнување услови за самостојно издржување, а најдолго две години од денот на врачувањето на решението за признавање на статус на бегалец. Ограничувањето во поглед на рокот не се однесува на странецот, односно лицето без државјанство кое е неспособно за стопанисување и не може самостојно да се издржува.

Средствата неопходни за престој и издржување на странците, односно лицата без државјанство на кои им е признат статус на бегалец, се обезбедуваат во Републичкиот буџет, како и од меѓународни организации, врз основа на меѓународен договор и други држави.

Член 52

Износот на паричните средства неопходни за издржување и за обезбедување на нужно сместување на странците, односно лицата без државјанство на кои им е признат статус на бегалец, обемот на здравствената заштита, мерилата, условите како и начинот на остварување на тие форми на заштита, ги пропишува Владата на Република Македонија.

Член 53

За сместување на странци, односно лица без државјанство за кои постапката за признавање на статус на бегалец е во тек или имаат таков статус, се организира прифатилиштето за странци.

Прифатилиштето од став 1 на овој член го формира и за него се грижи Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи се грижи и за обезбедување на средства за издржување и за здравствена заштита на странците за времето додека се наоѓаат во прифатилиштето.

За сместување и обезбедување на средствата неопходни за издржување и оспособување за самостоен живот на странците кои не се сместени во прифатилиштето за странци од став 1 на овој член, се грижи Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за внатрешни работи.

Член 54

Прифатилиштето за странци се користи и за сместување на странци за кои е во тек постапката за утврдување на идентитетот, како и за странци кои од други причини не можат веднаш да бидат отстранети од државата.

Член 55

На странците од член 53 став 1 на овој закон, додека престојуваат во прифатилиштето за странци, може да им се издаде потврда за привремен престој врз основа на која странецот може да се движи надвор од подрачјето на прифатилиштето за странци.

IV. ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА СТРАНЦИ

1. Патни исправи

Член 56

Патни исправи во смисла на овој закон, се странска патна исправа и патна исправа за странец.

За странска патна исправа во смисла на овој закон се смета патна исправа призната според меѓународен договор врз основа на која може да се утврди идентитетот на нејзиниот носител, на која рокот на важење не е истечен и која е издадена според прописите за издавање на патни исправи на странската држава.

Патна исправа за странец е: пасош за странец, патна исправа за бегалец, патна исправа за лица без државјанство и патен лист за странец.

Член 57

Пасош за странец се издава на странец кој:

- наполнил 18 години живот;

- има одобрение за постојан престој во Република Македонија или деловна виза;

- ќе депонира 100.000 долари или друга конвертибилна валута во иста противвредност во овластена банка во Република Македонија и

- ќе депонира изјава со која се обврзува дека нема да врши кривични дела: трговија со оружје, опојни дроги и меѓународен тероризам, како и дека нема да штети на угледот на Република Македонија.

Член 58

На странец на кого во Република Македонија му е признат статус на бегалец и на лице без државјанство му се издава патна исправа за бегалци, односно за лице без државјанство, предвидена со меѓународни договори.

На странец кој има одобрение за постојан или привремен престој во Република Македонија, а нема важечка странска патна исправа, може за влегување во државата или патувањето во странство да му се издаде патен лист на странец.

Патен лист за странец може да му се издаде и на друг странец кој нема важечка странска патна исправа, а за тоа постојат оправдани причини.

Член 59

Пасош за странец, патна исправа за бегалец и за лице без државјанство издава Министерството за внатрешни работи.

Патен лист за странец издава Министерството за внатрешни работи, а во странство дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија.

Пасош за странец се издава со рок на важење до истекот на постојаниот престој на странецот односно деловната виза.

Останатите патни исправи од ставовите 1 и 2 на овој член и патниот лист се издаваат со рок на важење до една година. Важењето на овие исправи може да се продолжува.

Член 60

Патна исправа за бегалци, за лица без државјанство и патен лист за странец се издава на барање на странец кој наполнил 18 години живот. За лице помладо од 18 години живот барањето за издавање на патна исправа го поднесува неговиот законски застапник.

Малолетното лице може да биде запишано и во патната исправа на законскиот застапник.

Член 61

Пасош за странец, патна исправа за бегалец, за лице без државјанство и патен лист за странец нема да се издаде на странец:

- против кого се води кривична или прекршочна постапка на барање на надлежниот суд;

- кому му е изречена безусловна казна, затвор, додека не ја издржи казната и

- на барање на судот или надлежниот орган за социјална заштита доколку не ги намирило имотно-правните обврски по основ на брак или од односот на родители и деца спрема корисниците кои постојано престојуваат во Република Македонија.

Член 62

Ако причините од член 61 на овој закон постоеле пред денот на издавањето на патната исправа од член 56 став 3 на овој закон, Министерството за внатрешни работи дознало подоцна или тие причини настанале по денот на издавањето на патната исправа, патната исправа ќе се одземе.

Жалбата против решението за одземање на патната исправа не го одлага неговото извршување.

2. Лична карта за странец

Член 63

Странец на кој му е одобрен постојан престој во Република Македонија и кој наполнил 18 години живот должен е да поднесе барање за издавање на лична карта за странец.

По исклучок од став 1 на овој член лична карта за странец може да се издаде и на странец кој поседува одобрение за привремен престој, доколку склучил брак или засновал работен однос и кој наполнил 15 години живот.

На странец кој е член на дипломатско-конзуларното претставништво на странска држава или е член на друга странска мисија која во Република Македонија има дипломатски статус му се издава посебна лична карта.

Посебната лична карта од став 3 на овој член ја издава Министерството надлежно за работите од областа на надворешните работи.

Член 64

Лична карта за странец кој поседува одобрение за постојан престој, а е помлад од 25 години живот се издава со рок на важење од 7 години, за странец од 25 до 50 години живот со рок на важење од 15 години, а за странец постар од 50 години со трајно важење.

На странец на кого му е одобрен привремен престој се издава лична карта за странец со рок на важење предвиден во одобрението за привремен престој, но не повеќе од една година.

Важењето на личната карта за странец од став 2 на овој член може да се продолжува.

Член 65

Странецот е должен личната карта за странец да ја носи со себе.

Член 66

Странецот е должен да поднесе барање за замена на личната карта ако е оштетена или дотраена, кога од други причини не може повеќе да служи за својата намена, ако странецот го промени личното име или кога ќе истекне нејзиното важење.

Странецот е должен најдоцна во рок од 15 дена од денот на настанување на било која од причините од став 1 на овој член да поднесе барање за замена на личната карта за странец.

Член 67

Странецот е должен издадената лична карта за странец да ја врати на Министерството за внатрешни работи:

1. Кога ќе стекне државјанство на Република Македонија;
2. Кога ќе се исели од Република Македонија и
3. Кога му е изречена мерка за безбедност протерување од државата или заштитна мерка отстранување од територијата на Република Македонија, кога му е откажан натамошниот престој во Република Македонија, или кога ќе му престане одобрението за постојан или привремен престој.

V. НАБАВУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ, ДВИЖЕЊЕ НА СТРАНЦИ ВО УНИФОРМА И ЛИЧНО ИМЕ

Член 68

За време на престојот во Република Македонија, странецот може да набавува, носи и држи оружје и муниција под условите утврдени со закон.

Член 69

За време на престојот во Република Македонија странец може да носи униформа:

– ако престојува како член на дипломатско или конзуларно претставништво на странска држава во својство на воен претставник;

– ако како член на странска воена мисија или делегација или како член на делегација на странски полициски и царински органи престојува во службена посета на Република Македонија;

– додека врши служба на заедничка контрола при преминувањето на државната граница на делот од граничниот премин што припаѓа на Република Македонија;

– ако се школува во воени училишта на Република Македонија и

– ако како член на воена делегација или мисија или член на делегација на странски полициски или царински органи, со службен или дипломатски пасош, преминува преку територијата на Република Македонија.

Член 70

Странецот е должен за време на престојот во Република Македонија да се служи со личното име што го има според прописите на својата држава, ако со закон или со меѓународен договор не е определено поинаку.

VI. ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО И ЖИВЕАЛИШТЕТО

Член 71

Странецот е должен да го пријави престојувалиштето или живеалиштето во Република Македонија на Министерството за внатрешни работи.

Странецот е должен да го пријави престојувалиштето или живеалиштето, или промената на адресата на станот во рок од 8 дена од денот на доаѓањето во престојувалиштето или живеалиштето, односно од денот на промената на адресата на станот, а да го одјави престојувалиштето односно живеалиштето во рок од 24 часа пред заминувањето.

Член 72

Претпријатијата и други правни лица и поединци, кои им даваат услуги за сместување на странците со наплата, должни се да го пријават престојот на странецот на Министерството за внатрешни работи или во најблиската полициска станица, односно одделение во рок од 12 часа од часот на давањето на услугата.

Други лица кај кои странците престојуваат должни се да го пријават странецот во рок од 3 дена од денот на доаѓањето, ако странецот престојува повеќе од 3 дена.

Странец кој не користи услуги од ставовите 1 и 2 на овој член должен е самиот да се пријави на Министерството за внатрешни работи во рок од 3 дена по преминувањето на државната граница.

Член 73

Претпријатијата и другите правни лица и поединци, кои даваат услуги за сместување на странци со наплата должни се да водат евиденција за странците (книга за странци).

Евиденцијата за странци се чува 2 години од денот на нејзиното заклучување.

Претпријатијата и другите правни лица и поединци се должни на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи да им овозможат увид во евиденцијата за странци.

VII. ДОКАЖУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ НА СТРАНЕЦ

Член 74

Странецот го докажува својот идентитет со: странска патна исправа, патна исправа за странци, патен лист, туристичка пропусница, лична карта или со друга

јавна исправа која содржи фотографија од која може да се утврди неговиот идентитет.

Странецот е должен на барање на овластено службено лице на Министерството за внатрешни работи да ја покаже исправата со која го докажува идентитетот.

Странецот не смее својата исправа од став 1 на овој член да ја даде на послуга на друг или да се послужи со туѓа исправа како со своја.

Никој не смее да задржи патна исправа на странец со намера да ја употреби за остварување на корист или некое право.

Член 75

Овластено службено лице на Министерството за внатрешни работи може на странец за кого постои основано сомневање дека сторил кривично дело за кое се гони по службена должност односно прекршок, да му ја задржи патната исправа односно другата исправа врз основа на која странецот ја преминал државната граница.

За задржувањето на исправата од став 1 на овој член овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи на странецот му издава потврда, а патната исправа заедно со барањето за поведување на прекршочна постапка, односно кривичната пријава ги поднесува до надлежниот суд.

Член 76

Исчезнување или губење, кражба или друго отуѓување на патната исправа односно исправа со која странецот го докажува својот идентитет, странецот е должен да го пријави на Министерството за внатрешни работи или станица, односно одделение на полицијата најдоцна во рок од 24 часа од моментот кога тоа го забележал.

Министерството за внатрешни работи му издава потврда за пријавувањето на странецот, во смисла на став 1 на овој член.

Странец кој во странство ќе ја изгуби патната исправа што е издадена од Министерството за внатрешни работи, должен е тоа да го пријави на дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

VIII. ЕВИДЕНЦИИ

Член 77

Министерството за внатрешни работи води евиденција за:

- странците со постојан престој;
- странците со привремен престој;
- издадени визи;
- издадени патни исправи за странци;
- издадени лични карти за странци;
- евиденција за изречените безбедносни и заштитни мерки како и откажан престој на странци;
- странци на кои им е признато право на азил;
- странци на кои им е признаен статус на бегалци и
- по потреба и други евиденции за странците.

Податоците од евиденцијата за привремен престој на странци се чуваат две години по одјавувањето на престојот, односно по истекот на важноста на визата, а потоа се ништат.

Податоците од евиденцијата за постојан престој на странци се чуваат 5 години од престанокот на постојаниот престој, а потоа се архивираат.

Податоците од евиденцијата за изречените мерки (мерки за безбедност, заштитни мерки и за откажан престој) се чуваат 5 години по истекот на рокот за кој била изречена мерката.

Член 78

Претпријатијата или другите правни лица, органите или граѓаните можат да ги користат податоците од

евиденцијата од член 77 на овој закон доколку за тоа имаат правен интерес.

Член 79

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за:

- начинот на признавање на право на азил;
- начинот на признавање на статус на бегалец;
- начинот на издавање на одобрение за привремен или постојан престој, на патни исправи и визи и пријавување и одјавување на престојот на странците;
- образецот на патната исправа за странец, туристичка пропусница, личната карта за странец, одобрение за привремен и постојан престој, виза, потврда за привремен престој во прифатилиште како и образци на барањата за нивно издавање;
- образците со кои се пријавува или одјавува престојот како и образците на евиденцијата за странци што ја водат претпријатија или други правни лица и поединци кои на странците им даваат услуги на сместување;
- начинот на водење на евиденциите од овој закон и
- куќен ред и начинот на управување со прифатилиште за странци.

Член 80

Министерот за работите од областа на меѓународните односи во согласност со министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за:

- начинот на издавање на патните исправи и визи за странци од дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство;
- начинот на водење на евиденцијата за издадени патни исправи и визи на странци во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство;
- начинот на издавање визи на членовите на дипломатско-конзуларните претставништва на странски држави или на членовите на други странски мисии кои во Република Македонија имаат дипломатски статус и
- образецот и начинот на издавање на посебната лична карта за членовите на дипломатско-конзуларните претставништва на странски држави или на членовите на други странски мисии кои во Република Македонија имаат дипломатски статус.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 81

Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице:

1. Ако не го одведе странецот на кого не му е дозволено влегување во државата или не го одведе во соодветен рок (член 38);
2. Ако не го пријави странецот во пропишаниот рок (член 72 став 1);
3. Ако не води или неуредно води евиденција за странци или ако не ја чува 2 години од денот на заклучувањето (член 73 ставови 1 и 2);
4. Ако не овозможи да се изврши увид во евиденцијата за странци (член 73 став 3) и
5. Ако задржи странска патна исправа заради остварување на корист или некое право (член 74 став 4).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 25.000 денари и одговорното лице во претпријатие или во друго правно лице.

Член 82

Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок лице во вршење на самостојна дејност – давање услуги за сместување на странци:

1. Ако не го пријави странецот во пропишаниот рок (член 72 став 1);

2. Ако не води или неуредно води евиденција за странци или ако не ја чува 2 години од денот на заклучувањето (член 73 ставови 1 и 2);

3. Ако не овозможи да се изврши увид во евиденцијата за странци (член 73 став 3) и

4. Ако задржи странска патна исправа заради остварување на корист или некое право (член 74 став 4).

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и приватен работодавец кој во вршењето на самостојна дејност на давање услуги за превоз не го одведе странецот на кого не му е дозволено влегување во државата или не го одведе во соодветен рок (член 38).

Член 83

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице:

1. Кој води или помага на странец да ја премине државната граница на места надвор од означените гранични премини или без соодветна патна исправа (член 34 став 1); и

2. Ако не го пријави странецот кој престојува повеќе од 3 дена во пропишаниот рок (член 72 став 2).

Член 84

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок странец:

1. Ако ја премине или се обиде да ја премине државната граница на места надвор од означените гранични премини или без соодветна патна исправа (член 4 став 1);

2. Ако во определениот рок не ја напушти Република Македонија (член 32 став 1) и

3. Ако влезе во државата во времето за кое му е изречена мерка за безбедност протерување од државата, заштитна мерка, отстранување на странец од територијата на Република Македонија или со решение на надлежниот орган му е откажан престојот (член 17 во прска со член 30).

Член 85

Со парична казна од 8.000 до 20.000 денари ќе се казни за прекршок странец:

1. Ако престојува во државата подолго од времето што врз основа на важечка патна исправа, издадена виза, туристичка пропусница или според меѓународен договор му е дозволено или му е определено со решение за одобрен привремен престој или ако благовремено не поднесе барање за одобрение за престој (член 20);

2. Ако поседува лична карта за странец (член 63 став 1);

3. Ако со себе не носи важечка лична карта (член 65);

4. Ако не поднесе барање за замена на личната карта со друга (член 66);

5. Ако не ја врати издадената лична карта (член 67);

6. Ако не го пријави односно одјави престојот во смисла на член 71 на овој закон;

7. Ако не се пријави во смисла на член 72 став 3 на овој закон;

8. Ако на барање на овластено службено лице на Министерството за внатрешни работи не ја покаже исправата со која го докажува идентитетот (член 74 став 2);

9. Ако својата исправа ја дава на послуга на друг или се служи со туѓа исправа (член 74 став 3) и

10. Ако не пријави исчезната, загубена, украдена или на друг начин отуѓена патна исправа, односно исправа со која се докажува идентитетот (член 76 став 1).

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

До донесување на конечно решение во управна постапка за прием во државјанство на Република Македонија, одредбите на овој закон не се однесуваат за државјаните на СФРЈ и државјаните на другите републики на поранешна СФРЈ кои во рок од една година од влегувањето во сила на Законот за државјанство на Република Македонија поднесат барање за прием во државјанство на Република Македонија.

За државјаните на СФРЈ и државјаните на другите републики на поранешна СФРЈ кои не поднеле барање за прием во државјанство на Република Македонија во рокот од став 1 на овој член или им е донесено негативно решение, одредбите на овој закон ќе се применуваат во рок од два месеца по истекот на рокот во кој можеле да поднесат барања за прием на државјанство на Република Македонија, односно од донесувањето на конечното решение.

Член 87

Патните исправи за бегалци и за лица без државјанство, патните листови за странци и личните карти за странци донесени врз основа на Законот за движење и престој на странци („Службен лист на СФРЈ“ број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 и 53/91) ќе важат најдоцна уште две години по влегувањето во сила на овој закон.

Патна исправа за бегалци и за лица без државјанство, патен лист за странци и лична карта за странци ќе се издаваат на постојните обрасци сè до донесувањето на подзаконски прописи за новите обрасци.

Одобренијата за постојан престој издадени врз основа на Законот за движење и престој на странци („Службен лист на СФРЈ“ број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 и 53/91) важат и понатаму за сите странци кои со влегувањето во сила на овој закон имаат престојувалиште во Република Македонија.

Член 88

Подзаконските прописи врз основа на овој закон ќе се донесат во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на законот.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат досегашните прописи.

Член 89

Со денот на влегувањето во сила на овој закон нема да се применува на територијата на Република Македонија Законот за движење и престој на странци („Службен лист на СФРЈ“ број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 и 53/91).

Член 90

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

724.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за системот на финансирање на општите општествени и заеднички потреби,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 1992 година.

Број 08-2306/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕ- СТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ

Член 1

Во Законот за системот на финансирање на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“ број 36/91, 55/91 и 21/92) во член 18 став 2 процентот „0,70%“ се заменува со процентот „0,32%“, а зборот „посебен“ се брише.

Во став 3 зборот „посебен“ се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

725.

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 26/92), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Република Македонија за 1991 година, што ја донесе Советот на Народната банка на Република Македонија, на седницата одржана на 16 март 1992 година.

2. Вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Република Македонија за 1991 година во износ од 547.525.347,70 денари, ќе се употреби за:

- 1) формирање на девизни резерви на Републиката 324.925.347,70 денари
- 2) развој на земјоделството 207.600.000,00 денари
- 3) Републички фонд за заеднички резерви 15.000.000,00 денари.

Средствата од точка 2 потточка 1, Народната банка на Република Македонија, ќе ги пренесе на Републичкиот буџет.

3. Распоредот на средствата од точка 2 потточка 2 на оваа одлука ќе го изврши Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а пренесувањето ќе го изврши Народната банка на Република Македонија.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2305/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

726.

Врз основа на член 235 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84, 31/84, 32/85 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИ- ХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ГРАДСКИОТ И ОПШТИНСКИЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА- КАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1992 ГОДИНА

Се одобрува Пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот, Градскиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1992 година, што ја донесе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, на седницата одржана на 3 март 1992 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2347/1
20 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

727.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СО- ЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИТОЛА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа во Битола се избираат:

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2339/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

728.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „БЕЛИ МУГРИ“ – КОЧАНИ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на Домот на културата „Бели мугри“ – Кочани се избираат:

Вера Анастасова, дипл. историчар на работа во Библиотеката „Искра“ – Кочани и

Димитар Адамов, заменик на директорот на „Жито ориз“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2338/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

729.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВ-
СКИОТ КРАЈ – ТЕТОВО**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на Музејот на тетовскиот крај – Тетово се избираат:

Душан Трпчевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Мухамет Халили, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2337/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

730.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ВОДОСТОПАН-
СТВО „ИЗВОРИ“ – ГОСТИВАР**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на РО Водостопанство „Извори“ – Гостивар се избираат:

Душко Горѓески, пратеник на Собранието на Република Македонија и

Целил Таири, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2336/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

731.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ – БЕРОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово се именуваат:

Марија Кафедиска, педагог во Детската градинка „23 август“ Берово и

Тодорчо Цикарски, директор на Шумското стопанство „Малешево“ – Берово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2335/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

732.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ПРИ-
ЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Прилеп се именуваат:

Славко Шиклески, одборник во СО Прилеп и
Љубомир Шукурски, републички инспектор за образование, во ПЕ Прилеп на Министерството за образование и физичка култура.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2334/1
28 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

733.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Битола се именуваат:

Петар Темелковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Марин Миленкоски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2333/1

28 мај 1992 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

734.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ МУГРИ“ - КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Бели мугри“ - Кочани се именуваат:

Љубинка Апостолова, професор во ЕМУЦ „Тошо Викентиев“ Кочани и

Панче Илиев, инж. технолог, директор на фабриката за хартија и целулоза - Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2330/1

28 мај 1992 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

735.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ**

1. За претставник на Републиката во Советот на Домот на културата „Кочо Рацин“ - Скопје се именува Ташко Тодоров, музички уметник во МНТ - ООЗТ Опера.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2331/1

28 мај 1992 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

736.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За претставник на општествената заедница во Советот на Природонаучниот музеј на Македонија се именува

Крсте Гавриловски, одборник во СО Карпош.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2332/1

28 мај 1992 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

737.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите на општествената репродукција на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Со оваа одлука во периодот од 1.VI.1992 година до 31.XII.1992 година се укинуваат царинските стапки при увоз на производи од следниве тарифни броеви и тарифни ознаки:

01.02	Живи животни, вид говеда:
0102.90	— Друго:
0102.901	--- бикови
0102.902	--- волови
0102.903	--- крави
0102.904	--- јуниња за гоеење (од 200 до 280 кг.)
0102.905	--- јуниња згоени над 280 до 450 кг.
0102.906	--- јуниња други
0102.907	--- телиња
0102.909	--- друго

01.03	Свињи живи:	1515.29	-- друго
0103.9	-- Друго:	1601.00	Колбаси и слични производи од месо, други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз база на овие производи:
0103.91	-- со маса помала од 50 кг:		Други приготвени или конзервирани производи од месо, од други кланични производи или од крв:
0103.912	--- месести за колење	16.02	Приготвени или конзервирани риби; кавијар и замена за кавијар приготвени од рибини јајца:
0103.913	--- масни за колење		-- риби, цели или во парчиња, но немелени:
0103.919	--- друго	16.04	-- лососи
0103.92	-- со маса до 50 кг. или поголема:		-- харинги
0103.922	--- месести за колење		-- сардини, сардинели и папалини
0103.923	--- масни за колење		-- туни, трупови пругавци и паламиди (Sarda spp)
0103.929	--- друго		-- скуши
01.05	Живина, домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и морки):	1604.1	-- инкуни
0105.9	-- Друго:	1604.11	-- друго
0105.91	-- кокошки:	1604.12	-- Други приготвени или конзервирани риби
0105.919	--- други	1604.13	Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:
02.01	Месо говедско, свежо или разладено:	1604.14	Брашно, прав и пелети од месо или од месни отпадоци од риби или од черупкари, мекотелци или други водени без 'рбетници, неподгодни за човечка исхрана: димирилки:
02.02	Месо говедско замрзнато:		Трици и други остатоци добиени со просејување, мелење или друга обработка на жита и легуминозни растенија, непелитизирани или пелетизирани:
02.03	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато	1604.15	Остатоци од производство на скроб и слични остатоци, резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци од шеќерната индустрија, остатоци и отпадоци од пивари и дестилерии, непелетизирани или пелетизирани:
04.01	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување:	1604.16	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани:
04.02	Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување:	1604.19	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција на масло од кикиритки, немелени, мелени или пелетизирани:
04.03	Мештеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака концентрирани или неконцентрирани, со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување, ароматизирани или со додадено овошје или какао:	1604.20	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од Тар. бр. 23.04 и 23.05, немелени, мелени или пелетизирани:
0403.10	-- јогурт:	17.01	Растителни материјали, растителни отпадоци и остатоци од преработка на растителни материјали и споредни производи пелетизирани или непелетизирани, што се употребуваат за исхрана на животни, на друго место неспомнати или опфатени:
0403.101	--- неароматизирани или без додадено овошје или какао	23.01	Производи што се употребуваат за исхрана на животни:
0403.90	-- Друго:	23.02	Сол (вклучувајќи сол за јадење и денатурирана сол) и чист натриумхлорид, вклучувајќи во воден раствор или со додаток на антиагломерациони средства иди на средства за подобра флуидност; морска вода:
0403.901	--- неароматизирано или без додадено овошје или какао	23.03	2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се однесува единствено на корисници од Република Македонија и за снабдување на пазарот во Република Македонија.
10.01	Пченица и наполица		3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
1002.00	'Рж:	2304.00	Бр.23-1762/1
1002.009	--- друга:		2 јуни 1992 година
1003.00	Јачмен:	2305.00	Претседател на Владата, д-р Никола Кљусев, с.р.
1003.003	--- за исхрана на добиток		
1004.00	Овес:		
1004.009	--- друг		
10.05	Пченка:	23.06	
1101.00	Брашно од пченица или наполица:		
11.02	Брашно од жита, освен од пченица или наполица:	23.08	
1102.10	-- Брашно 'ржено		
1102.20	-- Брашно пченкарно		
12.14	Бросква, добиточна репа, корење за добиточна храна: сено, луцерка, детелина, еспарзета, добиточен кел, лупина, граорица и слични производи за добиточна храна, вклучувајќи и во форма на пелети:	23.09	
15.07	Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени но хемиски немодификувани:	2501.00	
15.12	Масла од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:		
15.14	Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:		
15.15	Други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:		
1515.2	-- Пченкарно масло и негови фракции:		
1515.21	-- сурово масло		

738

Врз основа на член 12 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/92), и дел VI точка 2 од Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/92), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1992 ГОДИНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на остварување на правото на користење на средства за премија на пченица, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репа и млеко, согласно одлуките за премија на овие производи од 1992 година, за регрес на дел од каматата на кредитите кои се користени за одредени намени во земјоделството во 1992 година (регрес на дел од камати) за регрес за квалитетно сортно семе, вештачки губрива и средства за заштита на растенијата (регрес за репроматеријали) и субвенциите за поттикнување на развојот на земјоделство согласно Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1992 година.

Член 2

Правните лица што вршат откуп на пченица, сончоглед, маслодајна репка и шеќерна репа ја остваруваат премијата утврдена со споменатите одлуки и ја исплатуваат на производителите на овие култури.

Правните и физичките лица – производители на споменатите производи ја остваруваат премијата преку правните лица, регистрирани за откуп на земјоделски производи, на кои им го продале производот.

Правните лица од став 1 на овој член го остваруваат правото на премија врз основа на барањето што се поднесуваат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа најдоцна до 31 јануари 1993 година, за откупени производи до 31 декември 1992 година.

Кон барањето се прилага спецификација од книговодствената евиденција според образецот, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Правните лица – производители на млеко остваруваат право на премија со поднесување на барање и соодветна документација до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Физичките лица – производители на млеко ја остваруваат премијата преку правните лица, регистрирани за откуп на земјоделски производи, на кои им го продале млекото, најдоцна 15 дена од денот на наплатањето на премијата.

Кон барањето за остварувањето на правото за премија за млеко правните лица ја приложуваат следната документација:

1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕКО:

а) Извод од книговодствената евиденција за количината на произведено свежо кравјо, козјо и овчо млеко од сопствено производство;

б) Извод од книговодствената евиденција за преработка или за негово предавање во млекарница;

2. ОТКУПУВАЧИ НА МЛЕКО:

а) Извод од книговодствената евиденција за количината на откупено свежо кравјо, овчо или козјо млеко, подготвен врз основа на приемица за откупеното млеко од индивидуалните производители;

б) Изјава дека претходно наплатената премија е исплатена на физичките лица производители од кои е откупено премираното количество на млеко (број на производители, количина на кравјо, козјо или овчо млеко и износ на исплатени денари).

Барањата може да се поднесуваат за секој месец одделно, најдоцна до 31 јануари 1993 година за млекото што е произведено и откупено до 31 декември 1992 година.

Член 4

Корисници на регресот на дел од каматата на користените кредити се:

1. правни и физички лица производители на пченица, пченка, шеќерна репа, маслодајна репка, сончоглед, оризова арпа, тутун, семенски материјал од овие култури и производство на млеко;

2. правни лица кои се бават со производство и резерви на вештачки губрива;

3. правни и физички лица кои се бават со одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи, овци, кози, коњи и живина);

4. правни лица кои во својот состав имаат капацитет за ускладиштување, преработка и доработка и кои се бават со промет на големо – за резерви на: пченица, пченка, сончоглед, сурово масло, ориз, тутун, вино, средства за заштита на растенијата и семе од пченица, јачмен, пченка, шеќерна репка, сончоглед и маслодајна репка, оризова арпа и тутун;

5. Републичката дирекција за стокови резерви – за резерви на пченица, пченка, шеќер, сурово масло, рафинирано масло за јадење, ориз и месо.

Член 5

Корисниците на кредитите од член 4 на ова упатство до Службата на општествено книговодство ја поднесуваат следната документација:

1. барање

2. фото-копија од договорот за кредит склучен со банката;

3. декларација за квалитетот на семето за резерви

Член 6

Корисниците на правото на регрес на дел од каматата на користените кредити го пресметуваат регресот на образецот ПРЗ – Пресметки на дел од каматата на кредити кои се користат за определени намени во земјоделството (во натамошниот текст: Пресметка на регресот) која е составен дел на оваа одлука.

Член 7

Службата на општественото книговодство, врз основа на документацијата од член 5 на ова упатство ќе изврши исплата на регресот.

Член 8

Корисниците на кредитите од член 4 на ова упатство, кои ќе остварат право на регрес за производство то договорено со индивидуалните земјоделски производители по основ на кое користат кредити кај банките, се должни средствата остварени по основ на регресот на дел од каматата да им ги дозначат на индивидуалните земјоделски производители најдоцна во рок од пет дена од денот на наплата на средствата.

Член 9

Корисници на регресот за репроматеријали се правните лица кои се бават со производство односно промет на репроматеријали, за продадените и испорачаните количини на тие производи на крајните потрошувачи (земјоделски производители) во Република Македонија.

Корисниците на регресот од став 1 на овој член при продажба на своите производи, им пресметуваат и наплатуваат на купувачите нападена продажна цена на своите производи за износот на регресот.

Член 10

Правните лица од член 9 став 1 на ова упатство до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја поднесуваат следната документација:

1. барање за регрес;
2. пресметка на регресот;
3. фактура или копија од фактурата за продадени репроматеријали врз основа на која е извршена пресметка на регресот заверена од правното лице;
4. документ за извршената испорака на производите (товарен лист, отпиремници, исправа за преземање и сл.);
5. потврда на подносителот на барањето за регрес, дека производот е од домашно производство односно дека производот е наменет за земјоделството во Република Македонија.

Подносителите на барањата за регрес од ст. 1 на овој член за количините произведени и употребени на сопствениот имот, како и за количините продадени преку сопствена продажна мрежа заедно со барањето за регрес, поднесуваат и декларација за квалитетот на семето, испратница и документ за издавање на стока од магацин, односно список на купувачите крајни потрошувачи по продавници – аптеки.

Член 11

Регресот за репроматеријали се пресметува на Образец за пресметка на регресот, кој е составен дел на ова упатство.

Член 12

За остварување на правото за користење на средствата од дел III, точка 1 – говедарство потточка бр. 1.1 и 1.2, точка 2 – овчарство потточка бр. 2.1 и 2.2, точка 3 – козарство потточка 3.2., точка 6 – коњарство потточка бр. 6.2 и точка 9 – посебни намени потточка 9.1 и 9.4 од Програмата, корисниците на средствата поднесуваат барања до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со следната документација за:

Говедарство

- 1.1. Субвенција за добиени телиња по пат на вештачко осеменување на крави со сперма од бикови кои имаат РПВ за млеко над 100

Правото на субвенција се остварува врз основа на список на индивидуални сточари кои добиле теле од вештачки осеменета крава со податоци од матичната евиденција.

- 1.2. Субвенција за набавка на бикови од племенити раси за индивидуален сектор
 - фактура за извршена набавка,
 - уверение за здравствена состојба на соодветното грло,
 - фотокопије од педигрето,
 - договор за одгледување на бикот за приплод

Овчарство

- 2.1. Субвенција за набавка на висококвалитетни овни од Виртембершка раса – оригинали (од увоз)
 - фактура за извршената набавка,
 - фотокопије од педигрето,
 - решение за укинување на карантинот
- 2.2. Субвенција за набавка на оригинални овни од расата Виртемберг (од домашно производство)
 - фактура за извршената набавка,
 - испратница или приемница од крајниот корисник,
 - уверение за здравствената состојба

Козарство

- 3.2. Субвенција за набавка на педигрирани грла за приплод
 - фактура за извршената набавка
 - уверение за здравствената состојба
 - фотокопије од педигрето

Коњарство

- 6.1. Субвенција за набавка на машки приплодни грла – пастуви
 - фактура за извршената набавка
 - уверение за здравствената состојба на соодветното грло

Посебни намени

- 9.1. Субвенција за кастрирање на бикови и пастуви
 - записник од комисијата за лиценцирање и кастрирање
 - фотокопије од фактурата за извршената кастрација
- 9.4. Субвенција за набавка на калифорниски глисти
 - фактура за извршената продажба со испратница односно приемница

Средствата од дел III, точка 1 – говедарство; потточките бр. 1.3, 1.4, 1.5, точка 2 – овчарство потточките 2.3 и 2.4, точка 3 – козарство потточката 3.1, точка 4 – свињарство потточката 4.1, точка 5 – живинарство потточката 5.1, точка 6 – коњарство потточката 6.2, точка 7 – рибарство потточките 7.1 и 7.2, точка 8 – пчеларство потточките 8.1, 8.2 и 8.3 и точка 9 – посебни намени потточките 9.2, 9.3 и 9.5 од Програмата се користат по претходно склучен договор меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

Член 13

Средствата за намените утврдени со ова упатство освен за регрес на дел од каматите ги исплатува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 14

Започнатите барања за регрес на дел од каматата од кредитите кои се одобрени до донесување на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството ќе се завршат согласно Законот и ова упатство.

Член 15

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2562

25 мај 1992 година
СкопјеМинистер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р **Иван Ангелов, с.р.**

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕС ЗА СЕМЕ, ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТИЕНИЈАТА

Фирма, односно име на корисникот на регресот

Ред. бр.	Име на културот	Бр. на фактура или док. за изд. на стока	Вид на веш. губриво, сред. за зашт. на растен. и квал. сортно семе	Количина (во тони)	Производна цена по тони	Износ на регрес по тони	Вкупен износ на регресот (5 x 7)
----------	-----------------	--	--	--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

СПЕЦИФИКАЦИЈА

за остварување на премија на пченица, сончоглед, маслодајна репка и шеќерна репа од родот во 1992 година

Ред. бр.	Производ	Број на исплатениот документ	Откупени количини во кг.	Откупна цена	Износ на премија ден/кг.	Вкупно средства за премија
1	2	3	4	5	6	7(5х6)

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ

Место _____
 Датум _____ МП _____

Образец ПРЗ

Назив на корисникот на кредитот

Надлежна служба на општественото книговодство

ПРЕСМЕТКА

на дел од каматата на кредитите кои се користат за определени намени во земјоделството

Ред. бр. на догов. за кред. и износ на корис. кредит	Намена на кред.	Височ. на есконтната стапка на НБМ	Износ на кам. на корис. кред. пре. по есконт. стапка на НБМ	Височ. на регресот во %	Износ на пресмет. регрес
1	2	3	4	5	6

Потпис и печат на овластено лице на банката давател на кредитот _____
 Потпис и печат на овластено лице односно потпис на корисникот на кредитот _____

Потпис и печат на овластено лице на надлежната служба на општественото книговодство _____

Место и дата

739.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ:

а) Одлуката за висината на надоместокот за користење на водостопански објекти и постројки од Хидромелиоративниот систем „Мантово“ во Радовиш за 1991 година, донесена од Работничкиот совет на Претпријатието во општествена сопственост „Мантово“ во Радовиш на 13 март 1991 година и

б) Одлуката за укинување на точките 4 и 6 од одлуката означена под а) и за продолжување на важењето на останатите нејзини одредби, донесена од Работничкиот совет на означеното претпријатие на 5 февруари 1992 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означеното претпријатие на начин определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 119/91 од 18 декември 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точка 1 под а) од оваа одлука, затоа што според Законот за водите надоместоците за користење на хидромелиоративните системи се утврдат со закон, а нивната висина можат да ја определуваат Републичката и општинските самоуправни интересни заедници за водо-

стопанство, а не и водостопанските организации, поради што се постави прашањето за нејзината согласност со Законот.

4. По поведувањето на постапката, Работничкиот совет на Претпријатието во општествена сопственост „Мантово“ ја донел означената одлука во точка 1 под б) од ова решение, со која утврдил дека одредбите од точките 4 и 6 на одлуката означена во точката 1 под а) од оваа одлука се бришат, а останатите одредби продолжуваат да важат.

Судот оцени дека оваа одлука на Работничкиот совет не претставува самостоен акт со кој се уредуваат определени односи, туку составен дел на првоозначената одлука, поради што оцени дека постојат услови за оценување и на нејзината законитост.

5. На седницата Судот утврди дека со одлуките означени во точка 1 од оваа одлука е утврдена висината на надоместоците за искористена вода, за обезбедување вода и други надоместоци за користење на водите од хидромелиоративниот систем „Мантово“ во Радовиш.

Според член 140 став 1, во врска со член 147 и член 150 во врска со член 145 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90 и 23/91) висината на надоместоците за користење на вода од хидромелиоративниот систем што се утврдени со законот ја определува општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство односно Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство, а не водостопанските организации.

Со оглед на тоа што со одлуките означени во точката 1 од оваа одлука Работничкиот совет на Претпријатието во општествена сопственост „Мантово“ ја определува висината на надоместоците за користење на вода од хидромелиоративниот систем, за што според законот не е надлежен да одлучува, Судот утврди дека тие не се во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 119/91

22 април 1992 година на Уставниот суд на Република Македонија,
 Скопје

Претседател

м-р Јордан Арсов, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

35.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решение за усогласување на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА АПРИЛ 1992 ГОДИНА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, минималните земјоделски старосни и семејни пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација или соодветно вработување на инвалидите на трудот со пре-

останатата работна способност и привремениот надоместок за вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој за април 1992 година се усогласуваат за 62,3% или вкупно за 263,47% со извршеното усогласување од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари и 26,55% за март.

2. Процентот, односно износот определен со ова решение ќе се исплатува како аконтација за мај 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1499
20. мај 1992 година
Скопје

В.д. директор,
Киро Зрмановски с.р.

36.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиско и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решение за усогласување на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА МАЈ 1992 ГОДИНА

1. Најнискиот износ на старосна пензија за мај 1992 година се утврдува:

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 17.700,00 денари;
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 17.000,00 денари, и
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 16.500,00 денари.

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за мај 1992 година се утврдува:

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работа или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно над 25 години (жена), во висина од 17.700,00 денари;
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 17.000,00 денари; и
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 16.500,00 денари.

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

4. Граничниот износ на најниското пензиско примане кој служи за определување додаток на пензијата за мај 1992 година се определува во висина од 17.700,00 денари.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1499/1
20. мај 1992 година
Скопје

В.д. директор,
Киро Зрмановски, с.р.

37.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86, 22/89 и 50/90), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА АПРИЛ 1992 ГОДИНА

1. Надоместоците определени во член 4-8 од Одлуката број 1249 од 23.04.1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/92) за април 1992 година се усогласуваат со 62,3 насто и изнесуваат:

- Надоместокот за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно, односно работно оспособување и за преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот изнесува 10.780,00 денари месечно по корисник.

- Надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа се врши во претпријатијата изнесува 2.660,00 денари, а кога се врши во заштитни организации изнесува 3.000,00 денари месечно по корисник.

- Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во претпријатие надвор од местото на живеење на инвалидот, а сместувањето е обезбедено во интернат, надоместокот изнесува 5.970,00 денари месечно по корисник.

- За децата и младинците што се наоѓаат на стручно, односно работно оспособување и за инвалидите на трудот за време на преквалификација или доквалификација, а не се сместени во интернат, надоместокот за топол оброк изнесува 1.980,00 денари месечно по корисник.

2. Износите определени со ова решение ќе се исплатуваат како аконтација за мај 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1525
22 мај 1992 година
Скопје

В.д. директор,
Киро Зрмановски, с.р.

38.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот од 1991-1995 година, а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО АПРИЛ 1992 ГОДИНА

1. Надоместокот определен во член 2 од Одлуката бр. 1250 од 23.04.1992 година („Службен весник на

Република Македонија“ бр.27/92) за април 1992 година се' усогласува со 62,3 насто и изнесува 303.501,00 денари.

2. Износот определен со ова решение ќе се исплатува како аконтација за мај 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1524

22 мај 1992 година

Скопје

В.д. директор,
Киро Зрмавовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред општинскиот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Хавзиу Имер Акиф од с. Градец против тужената Хавзиу родена Мујановиќ Мухибе од Бјелина, сега со непознатата адреса. Вредност на спорот 1.000 денари.

За привремен застапник на тужената ѝ е поставен Петрески Васил, стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ја застапува сè додека таа не се појави пред судот односно Органот за старателство не го извести судот дека ѝ поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 568/92.

(135)

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор за раскинување на договор за доживотна издршка по тужбата на тужителите Алији Ариф и Алији Сејдије, двајцата од Гостивар, ул. „М. Симоновски“ бр. 35, против тужениот Алији Зенделабедин, од татко Ариф, од Гостивар, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Алији Зенделабедин да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку не се јави, ќе му биде одреден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП – и истиот ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 572/92

(136)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за измена на одлука за законска издршка од тужителите Бесим Сабедин Адеми, Назмија Сабедин Адеми и Мевлауд Сабедин Адеми, застапувани од нивната мајка Цемиле Зибер од Тетово, населба „Дреновец“, бр. 22, против Сабедин Сабрије Адеми од с. Д. Палчиште, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да достави адреса или постави законски застапник. Доколку тоа не го стори во определен рок, ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги штити неговите интереси по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 630/92.

(140)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Елмази Јутви од с. Теново, против тужената Елмази, родена Рустемовска Незија, од Кичево ул. „Скопска“ бр. 121, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужената Елмази родена Рустемовска Незија од Кичево да се јави во рок од 15 дена пред овој суд, да ја достави нејзината адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот на истата ќе ѝ постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 679/92.

(141)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред овој суд е поднесен предлог за поништување на чекови од Поп-Илиева Евгенија од Гевгелија која бара да се поведе постапка за поништување на изгубените чекови.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат чековите и тоа: 10 чека од број 12071 – 12080;

10 чека од број 7346 – 7355;

10 чека од број 4526 – 4535;

10 чека од број 17651 – 17660;

10 чека од број 70911 – 70920;

20 чека од број 102211 – 102230, издадени од Стопанска банка Експозитора од Гевгелија, кои ја теретат тековната карта бр. 49505 на име Поп-Илиева Евгенија од Гевгелија, и лицата на кои им е познато каде се наоѓаат чековите да се јават во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 49/92,

(137)

Пред овој суд поднесен е предлог за амортизација на чекови и тековна картица од лицето Хаџитовиќ Петар од Стар Дојран, кој бара да се спроведе постапка за поништување на изгубените чекови и тековната сметка.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат чековите број 0000070331 до 0000070335 (на број пет) и тековната картица бр. 2288/16, на име Хаџитовиќ Петар од Стар Дојран, издадена од Стопанска банка – Скопје, Филијала Гевгелија, како и на лицето на кој им е познато каде се наоѓаат чековите односно тековната картица да се јават во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 48/92

(138)

Пред овој суд поднесен е предлог за амортизација на чекови од Иван Стаменов од Гевгелија, кој бара да се спроведе постапка за амортизација на изгубените чекови.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат чековите бр. 857127 и чекот бр. 857128, издадени од Југобанка АД, Београд-Југобанка Скопје и ја теретат тековната сметка бр. 26/15-50-36257-2 на име Иван Стаменов од Гевгелија, како и лицата на кои им е познато каде се наоѓаат чековите да се јават во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 47/92.

(139)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 5089 од 29.X.1990 година, на регистарска влошка бр. 2-2030-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на 33 „Манастирка“ Р.О., с. Манастирец, Кавадарци ул. „Браќа Цунови“ бб. Досегашното лице овластено за застапување Јованов Благо, в.д. директор се брише а се запишува Темков Љупчо, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5089/90

(362)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10126/91 од 6.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14988-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Д.О.О. „Брано“ за производство, промет на големо и мало, увоз-извоз - Скопје.

Дејности: 012323, 012321, 011315, 011319, 011941, 060502, 060503, 013400, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 110309, 110903, 110909, 080201, 080202;

070310 - надворешна трговија со прехранбени производи;

070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи;

Застапување за странски лица во Југославија;

Работи за посредување за надворешниот трговски промет;

Увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни земји на СФРЈ: Австрија, Албанија, Грција, Романија, Унгарија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Целосна одговорност,

Предраг Радојички, директор на Друштвото, без ограничување за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10126/91.

(363)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10684/91 од 31.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15345-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на право за вршење на надворешно трговскиот промет на стоки и услуги под фирма: Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало експорт-импорт „Идна-Мак“ Д.О.О. - Скопје ул. „Жегљане“ бр. 35-а.

Основац на претпријатието е Игор Иванов од Скопје ул. „Жегљане“ бр. 35-а, л.к. 1089057 и м.б. 1509972450131 издадена од УВР-Скопје.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 013021, 013022, 013121, 013122, 013901, 013902, 012903, 013904, 013909, 030003, 060302, 060502, 070111, 070112, 070114, 070115, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 070119, 080190, 080201, 080202, 110902, 110909, 110309.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. Директор на претпријатието е Игор Иванов, без ограничување, а исто така и застапник на претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10684/91.

(364)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 965/92 од 7.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15768-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно

трговски промет под фирма: Претпријатието за производство, трговија и услуги „Игаф“ извоз-увоз д.о.о. Кавадарци, ул. „Едвард Кардиел“ бр. 6/1-9.

Претпријатието е основано со акт за основање од 31.1.1992 година а основач е Валентина Миладиновска од Кавадарци, м.бр. 3103965485044.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 070909, 020110.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Валентина Миладиновска, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 965/92. (365)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 10402/91 од 27.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15313-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за инженеринг, проектирање, производство и промет „Инженеринг промет“ Ц.О. Скопје, бул. „Маркс и Енгелс“ 3/7-1.

Основач Мајнов Методи со одлука за основање.

Дејности: 011315, 011319, 011320, 011791, 011949, 012142, 012322, 0501, 050301, 050302, 070212, 070223, 070224, 070225, 110302, 110303, 110309, 110402, 110404 и 110909.

Во правниот промет со трети лица претпријатието го застапува директорот Мајнов Методи, со неограничено овластување.

Во правниот промет со трети лица претпријатието работи во свое име и за своја сметка, а за сите права и обврски одговара со целосна одговорност, Мајнов Методи, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10402/91. (366)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр. 9447/91 од 14.П.1992 година на регистарска влошка бр. 1-14734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатието за трговија на големо и мало „Ида“, П.О. извоз-увоз, Гевгелија, ул. Ристо Бојмалиев“ бр. 26.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/91 од 20.ХП.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320.

Неограничено овластување потполна одговорност. Опарова Цвета, директор, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 9447/91. (367)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9491/91 од 11.П.1992 година, на регистарска влошка бр.1-14544-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Трговско претпријатието на големо и мало „Мак-Интер“, Д.О.О., ул. „Рубер Бошковиќ“ бр.8/2-9, Скопје. основач е: Поп Иванова Гордана.

Основни средства во износ од 8.000,00 денари.

Дејности: 0711, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 11030, 110302, 110309, 110903, 110620, 070310, 070320; малограничен промет со Грција, Бугарија, Романија, Макарска, Австрија, Италија и Албанија.

Директор е Гордана Поп Иванова, без ограничување со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.949/91. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 152091 од 2.П. 1992 година, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишувањето право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: Претпријатието за промет и услуги „Промис“ експорт-импорт, Д.О.О. – Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање на 11.П.1992 година, а основачи се: Даниела Мияновска ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 46а Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110620, 110309, 110909, 110903, 110905.

Надворешна трговија: 070310, 070320; продажба на стоки во слободни царински продавници; продажба на стоки од консигнациони складови; Застапување на странско лице; посредување; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е Милорад Мияновски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1520/92. (321)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9925/91 од 18.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14821-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност под фирма: Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги, „Бизмак“ Ц.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Михаил Глинка“ бр. 116.

Основач е: Боцевски Зоран од Скопје ул. „Михаил Глинка“ бр. 116

Дејности: 011710, 011721, 070722, 011723, 011729, 011791, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 090131, 090132, 090139, 090140, 012611, 012612, 012613, 012615, 01262, 012621, 012622, 012623, 012629, 080111, 080112, 080114, 080119, 08012, 080121, 080190, 080201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909.

Работи во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; туристичко-агенциски работи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнација, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји: Австрија, Унгарија, Италија, Романија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешно – трговскиот промет е Зоран Боцевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9925/91. (360)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9445/91 од 17.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14771-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатието за трговија на големо и мало „То-Ка“, П.О., извоз-увоз, Гевгелија, ул. „Југославија“ бр. 31.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/91 од 20.ХП.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320.

Неограничено овластување потполна одговорност.

Тодова Катерина, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9445/91. (368)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 614 од 10.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15925-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатието за кинематографија, маркетинг и пропаганда „Леонардо филм“, д.о.о., Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 9/45.

Основач: Пејчинова Ана со одлука од 22.1.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 120311, 120321, 120349, 120361, 120362, 120363, 120364, 070310, 070320; - посредување и застапување во прометот со стоки и услуги на странски фирми.

Директор е Пејчинова Ана, во внатрешниот и надворешниот промет неограничено овластување и ограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 614/92 (369)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1246/92 од 10.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-11943-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основачот и лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет со следните податоци: Досегашното седиште на Претпријатието за промет на големо и мало „Стоговокомерц“ извоз-увоз, Ц.О. Скопје, ул. „164“ бр. 34, се менува и во иднина седиштето на претпријатието ќе биде на ул. „Мара Междуречка“ бр. 18-6 Скопје.

Од Претпријатието истапува основачот Нухи Гулер од Скопје, а пристапува како нов основач Драгица Сековска од Скопје, со одлука за истапување и пристапување од 30.1.1991 година.

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет Нухи Гулер, индивидуален работодавен орган, без ограничување, а се запишува новиот застапник Драгица Сековска, индивидуален работодавен орган, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1246/92. (370)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9265/91 од 5.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14275-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатието со запишувањето на право на надворешно-трговското работење под фирма: Претпријатието за трговија на големо и мало „Саханско-Интер-национал“ експорт-импорт, Д.О.О., Скопје бул. „Дука Фердинанд“ бр. 46/4/11.

Основано со акт бр. 01-1 од 20-ХП.1991 година.

Основач Сабри Хдеиб од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250, 070240, 070260.

Надворешна трговија: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица претпријатието за своите обврски одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сабри Хдеиб од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9265/91, (371)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1824/91, го запиша основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на вршење надворешен трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги „Антал“ извоз-увоз, Св. Николе, П.О., ул. „Кумановска“ бр. 20.

Претпријатието е регистрирано со акт за основање од 24.XII.1991 год., а основачи се: Данилов Миле и Јованов Благој од Св. Николе.

Дејности: 060502 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 07011 – леб, печива, млински и млечни производи; 070112 – зеленчук, овошје и преработки; 070113 – месо, живина, риба и месни производи; 070114 – разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 – текстил и конфекција; 070124 – огрев и град. материјал; 070126 – керамика, стакло, порцелан; 070127 – бон, лакови и хемикалии; 070128 – книги, канцеларски материјал и прибор; 070129 – тутун и други непрехранбени производи; 070132 – др. трговија со мешовити стоки; 070140 – трговија на мало со возила; 070212 – зеленчук, овошје и преработки; 070213 – алкохолни пијалаци; 070214 – добиток и живина; 070219 – разни животни продукти и производи за дом. потреби; 070221 – текстил и конфекција; 070222 – сурова кожа и волна и др.; 070223 – метални и електротехнички стоки; 070224 – градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 – хемијски производи, бон и лакови; 070230 – трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 – трговија на големо со нафтни деривати; 070250 – трговија на големо со мешовити стоки; 070260 – трговија на големо со индустриски отпадоци; 080201 – туристички агенции; 080202 – туристички бироа; 011099 – преработки на други обоени метали; 011232 – производство на град.тех.-керамика и порцелан; 011320 – производство на метални, градежни и др. конструкции; 011420 – производство на земјоделски машини; 012111 – производство на вар; 012120 – производство на тули и керамика; 012201 – производство на режана граѓа; 012202 – произв. на фурнир и плочки; 012310 – производство на мебел од дрво; 012421 – производство на хартиена амбалажа; 012429 – др. преработка од хартија; 013010 – мелене и дупење жита; 013030 – преработка и конзер. на овошје и зеленчук; 013200 – производство на добиточна храна; 020110 – полјоделство; 020140 – сточарство; 020201 – земјоделски услуги и растително производство; 030030 – собирање на шумски плодови и одгледување печурки.

Дејности во надворешен промет: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи – застапување и посредување на промет со стоки и услуги; консигнација – реекспорт; туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања.

За обврските кон трети лица претпријатието одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Јованов Благој, со неограничени овластувања кој е и работодаден орган на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1824/91. (303)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7935/91, на регистарска влошка бр. 1-13898 -0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и угостителство „Самсара“, ц.о. увоз-извоз, Крива Паланка, ул. „Никола Тесла“ бр. 55.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 26.XI.1991 година, а основач е Методи Цветковски од Крива Паланка.

Дејности: 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 012613, 012614, 012622, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013113, 013115, 013200, 013400, 013500, 013901, 013902, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150; – трговија на мало со индустриски отпадоци; 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 – откуп на земјоделски производи; 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090133, 090201, 090209, 110102, 110103, 110104, 110109, 110202, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 020190.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, – застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија, вршење на надворешно-трговски промет што се однесува на заклучување на договори за новисоки форми на соработки, договори за лиценци, патенти, кооперација, дилиџанс и сл.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Претпријатието за обврски сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Жалина Цветковска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7935/91. (304)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 641 од 12.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-5895-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и застапникот на Досегашното седиште на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „Еуро-Екс“ експорт-импорт, ц.о., Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 11/7-2. Во иднина седиштето ќе биде на ул. „Џице Поповиќ“ бр. 9/III-24.

Се брише Илир М. Папранику, директор без ограничување, а се запишува Соња Дрваревик, директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 641/91. (347)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9123/91 од 20.II.1992 година, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за промет и услуги „Извор-Имекс“ увоз-извоз, Ц.О., Скопје, ул. „11 Октомври“ 44/2-5.

Претпријатието е основано со акт за основање на претпријатието од 12.XII.1991 година.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 06060, 060601, 060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 07021, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 1109, 11090, 110903.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 0703, 07031, 070310, 07032, 070320; – застапништво и посредништво на странски и домашни претпријатија; – реекспорт; – консигнациона продажба; – малограничен промет со соседните земји.

Неограничена одговорност.

Лице овластено за застапување е Благоја Дракулоски, директор, без ограничување.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Благоја Дракулоски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9123/91 (348)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6153/90 од 13.II.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-8388-0-0-0, го запиша во судскиот регистар правото за вршење работи во надворешниот трговски промет под фирма: Дуќан „Мимоза“, ул. „Илинденска“ 89 а, Тетово.

Дејности: промет на мало со текстилни производи и конфекција.

Дејности во надворешен трговски промет: 070320 – трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Асани Рафик со неограничени овластувања е лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски работене.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6153/90. (349)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8022/91 од 5.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14361-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија, и деловни услуги, Д.С.О., Скопје, „Ко-Комерц“, извоз-увоз, Мирче Ацев“, 3/19

Основач: Кантарциевски Владимир, „Мирче Ацев“ 3/19, Скопје.

Дејности: трговија на големо со: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260; трговија на мало со: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 110309, 110909.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во своје име и за своја сметка.

За овластувањата преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Кантарциевски Владимир, директор без ограничување, за застапување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8022/91. (350)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 375 од 11.III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15983-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатие за производство и трговија на големо и мало, извоз – увоз „Флора-Продукт“, ц.о., Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 23/3-9 Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 11.I.1992 година од основачите Терзиски Јован и Бојков Љубомир.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090170, 030003, 020110, 020121, 020201, 013030, 012201.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Терзиски Јован, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 375/92. (410)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10128/91 од 4.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14993-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност, под фирма: Д.О.О. „Зорса“ за промет на големо и мало, увоз-извоз, Скопје.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 110309, 110903, 110909, 090124, 090129, 090131, 090132, 090139, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување на странски лица во Југославија; работи за посредување за надворешниот трговски промет; увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни земји на СФРЈ: Австрија, Албанија, Грција, Романија, Унгарија и Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10128/91. (411)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2432 од 3.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10402-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет под фирма: „Раде Кончар – Засаднички дејности“. Друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост, со полна одговорност Скопје, бул. „III Македонска бригада“ 66.

Дејностите во внатрешниот промет се прошируваат со: 070124 и 070224.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2432/92. (372)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2433/92 од 4.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10414-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста под фирма: „Раде Кончар-Контактори и релен“, Друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост, со полна договорност – Скопје, бул. „III Македонска бригада“ 66.

Во внатрешниот промет се проширува следната дејност: 070124, 070224.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2433/92. (373)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10053 од 4.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15601-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието како Д.О.О. со следните податоци: Претпријатие за трговија на големо и мало, угостителство и туризам и услуги „Зија-Комерц“ увоз-извоз, Д.О.О., Гостивар, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 56, претпријатието како Д.О.О. е основано со одлука 01/01 од 25.ХИ.1991 година, а основач е Зијадин Матјани од Гостивар ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 56.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070127, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 110309. – Вршење на туристички работи со странство, средување и застапување во надворешниот трговски промет, изведување на инвестициони работи во странство, рекеспорт, продажба на стока за посебни царински продавници, застапување на странски лица, конкционна продажба, малограничен промет со Италија, Австрија, Романија, Грција, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието како Д.О.О. истапува во свое име и за своја сметка, за обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Зијадин Матјани, директор без ограничување и со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10053/91. (374)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр. 10052/91 од 19.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15609-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието како Д.О.О. со следните податоци: Претпријатие за трговија на големо и мало, угостителство, туризам и услуги „Жана комерц“ увоз-извоз – Гостивар ул. „Васил Василевски“ бр. 14 – претпријатието како Д.О.О. е основано со одлука 01/01 од 25.ХИ.1991 година, а основач е Јанкоска Брашиќ Снежана од Гостивар ул. „Васил Василевски“ бр. 14.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 110309, 110909.

– вршење на туристички работи со странство, средување, застапување во надворешниот трговски промет, изведување на инвестициони работи во странство, рекеспорт, продажба на стока за посебни царински продавници застапување странски лица, констигнациона продажба, мало-

граничен промет со Италија, Австрија, Италија, Романија, Грција, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица, како Д.О.О. истапува во свое име и за своја сметка за обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара на целиот свој имот.

Снежана Јанкоска Брашиќ, директор без ограничување и со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10052/91. (375)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1998 од 28.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16265-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешниот трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало „Стиванрос“ увоз-извоз, Ц.О., Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 3/1-44.

Претпријатието е основано со акт од 15.И.1992 година и основач е Роглева Милка.

Дејности: 012421, 012429, 013021, 013022, 013030, 013050, 013071, 013074, 013099, 013121, 013122, 050301, 050302, 060502, 060503, 070111, 080112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070160, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090129, 090131, 090132, 090139, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 110904, 110905, 110909.

Дејности на надворешно трговско работење: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Роглева Милка, индивидуален работоводен орган, без ограничување, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1998/92 (443)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3349 од 31.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-3461-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет со следните податоци: Претпријатие во општествена сопственост за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „Инкоп“, ц.о., Горче Петров, Скопје ул. „Маршал Тито“ бр. 26.

Се запишува промената на лицето овластено за застапување досегапниот в.д. директор, Ташков Ристе се разрешува од должноста, за нов директор се именува Савиќ Лепосава, директор без ограничување, во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3349/92. (444)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3105 од 19.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-8124-0-0-0, ја запиша судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација – Ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“ Скопје, со Ц.О., ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 7. Се брише досегапниот застапник Протугеров Љупчо, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Трпковски Лазо, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3105/92. (436)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9339/91 од 27.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-1360-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста под фирма: „Водостопанско претпријатие „Полор“ Ц.О., Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 84.

Дејноста се проширува со: 070112, зеленчук, овошје и преработки, 070113, – месо, живина, риба и месни производи, 070114 – разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070211 – жита и мелнички производи; 070213 – алкохолни пијалаци; 070219 – разни животни продукти за домашни потреби; 070250 – трговија на големо со мешовити стоки; 070111 – леб, печиво, млеко и млечни производи; 070229 – тутун и други непрехранбени продукти, 070132 – друга трговија со мешовити стоки, 020131 производство на грозје, 110309 неспоменати услуги на подрачје на прометот, 070123 – метални и електротехнички стоки, 070126 керамика стакло и порцелан, 070221 – текстил и конфекција, 070122 – обувки, кожа, гума и пластика, 070128 – книги, канцелариски материјал и прибор, 070210 – трговија на големо со прехранбени производи, 070220 трговија на големо со непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9339/91 (437)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2429 од 26.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16936-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишувањето право на работа во надворешно трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Мак Транспорт“ – извоз-увоз Ц.О. ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 6 Скопје.

Претпријатието е основано со одлука од 23.И.1992 а основач е Ивановски Руце од Скопје.

Дејности 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132,

070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110309.

Дејност во надворешно трговски промет: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Ивановски Русе од Скопје.

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е Ивановски Русе, кој е и директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2429/92 (438)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10783 од 27. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15354-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет.

Основач е Златко Ивановиќ од Скопје ул. „Шекспирова“ бр. 9/2-17 под фирма и седиште: Претпријатие за градежништво и трговија на големо и мало „ГРАДБА ПРОМЕТ“, Ц. О., увоз-извоз Скопје, ул. „Шекспирова“ бр. 9/2-17.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Златко Ивановиќ, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10783/91 (439)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10987/91 од 16. II. 1991 година на регистарска влошка бр. 1-16253-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост како Д.О.О. и запишување на правото на вршење работи во надворешно трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија, угостителски услуги „Грне“ Д. О.О. увоз-извоз Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 98/13.

Основач е Стефчо Грчаров, а основано е со одлука 01/91 од 30. XII. 1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, туристички-агендски услуги; консигнација, реекспорт и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стефчо Грчаров, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10987/91 (549)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8703/91 од 13. I. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13855-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Кота-Комерц“, Ц.О., Куманово, ул. „Есперанто“ бр. 6/6.

Претпријатието е основано со акт од 15. XII. 1991 година, а основач е Камберовски Феат од Куманово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250.

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Камберовски Феат, работодаден орган со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 87032/91 (550)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3241/92 од 25. III. 92 година, на регистарска влошка бр. 1-16793-0-0-0 го запиша основањето на претпријатието во мешовита сопственост Претпријатие за градски превоз и трговија „Инженеринг-комерц“ Д.О.О. - Скопје, со следните податоци: Претпријатието е основано со Договор склучен на 14. III. 92 г. а основачи се: Ибрахим Менду од Австрија, и м-р Дрндар и Исма Ибрахими од Скопје. Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250, 080201, 080202, 110303, 110309, 110404, 070310, 070320.

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320.

услуги во меѓународниот транспорт на стоки изведување на инвестициони работи во странство, туристички услуги, реекспорт, консигнациона продажба.

Во правниот, внатрешниот и надворешниот промет претпријатието одговара со сите свои средства и настапува во свое име и за своја сметка, а го претставува и застапува директорот Исмет Дрндар, без ограничувања.

Ризикот на работењето основачите го сносат во висина на вложениите средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3241/92 (376)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот Стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1013/91 од 9. IV. 1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието „Тафер Комерц“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Лилјана Савовска, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Владо Стефановски од Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, тел. 227-300. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет при овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник безодлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на 7. VII. 1992 година во 9,00 часот во соба бр. 60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (988)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 254/91 од 9. IV. 1992 година отвори стечајна постапка над должникот ППС „Југо-експрес“ – Струмица.

За стечаен судија е определена Рушка Папарова, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Симон Петров, економист од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во два примероци и бирманска уплатница за платена судска такса во износ од 100 денари на жиро сметка 40100-840-033-3338 – Републички буџет.

За испитување на побарувања се закажува рочиште на 30. VI. 1992 година во 9 часот во просториите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 26. V. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (990)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 161/91 од 24. IV. 1992 година стечајната постапка кон ИП „Банини“ од Прилеп ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (986)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 65/92 од 26. V. 1992 година отвори стечајна постапка над ИП „Комет“ Прилеп но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (987)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 1191 од 13. V. 1992 година е заклучена стечајната постапка над ИПС „Драгмил“ – Штип. По правосилноста на решението ИПС „Драгмил“ Штип ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Останатиот имот на ИПС „Драгмил“ – Штип по извршената главна делба ќе се отстапи на сопственикот Драган Милков од Штип.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (989)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 8/92 од 25. V. 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над ЗСЗ „Македонија“ с. Муртино. По правосилноста на решението, ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Рок на жалба 15 дена од објавувањето на огласот до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (992)

ОБЈАВА

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91) и член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот завод за статистику го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 1992 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија, во периодот јануари-мај 1992 година, во однос на просечните цени на мало во 1991 година, изнесува 595.2%,

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Аџићовска, с.р.

Врз основа на Одлуката за издавање акции од втората емисија на Стопанска банка А.Д. – Скопје, како и Решението за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност од Комисијата за хартии од вредност, Стопанска банка А.Д. – Скопје распишува јавен

О Г Л А С

ЗА УПИС И УПЛАТА НА АКЦИИ ОД II ЕМИСИЈА, ВО ИЗНОС ОД 2.000.000.000 ДЕНАРИ, ОД КОИ 1.800.000.000 ДЕНАРИ ОБИЧНИ АКЦИИ КОИ ГЛАСАТ НА ИМЕ И 200.000.000 ДЕНАРИ ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ КОИ ГЛАСАТ НА ДОНЕСУВАЧ

– Обичните акции се со номинална вредност од 1.000 денари и им се издаваат на правни лица.

Имателот на 100 обични акции има право на еден глас.

– Приоритетните акции се со номинална вредност од 1.000 денари, и им се издаваат на домашни и странски физички лица.

– Имателите на приоритетните акции имаат право на фиксна, гарантирана дивиденда и на екстра дивиденда според Одлука на Собранието на Банката.

– Рокот за упис и уплата на акциите е 6 месеци од денот на добивањето одобрение за издавање акции, односно до 29.X.1992 година.

– Уписот и уплатата на обичните акции ќе се вршат во Централата на Банката во Скопје и во нејзините главни филијали и филијали во Републикава во надлежните дирекции за средства.

– Уписот и уплатата на приоритетните акции ќе се вршат на сите шалтери во Централата на Банката во Скопје и во нејзините главни филијали и филијали во Републикава, како и во сите претставништва на Банката во земјава и во странство.

– Подетални информации можат да се добијат во Централата на Стопанска банка А.Д. – Скопје „11 Октомври“ бр. 7, Скопје, во нејзините главни филијали и филијали во Републикава и во претставништвата на Банката во странство.

СОДРЖИНА

720.	Закон за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас	605
721.	Закон за матичен број на граѓанинот ..	612
722.	Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните	612
723.	Закон за движење и престој на странците	614
724.	Закон за изменување на Законот за системот на финансирање на општите општествени и заеднички потреби	623
725.	Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Република Македонија за 1991 година	623

726.	Одлука за одобрување на пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот, Градскиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1992 година	623
727.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работорооден орган на Центарот за социјална работа во Битола	623
728.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работорооден орган на Домот на културата „Бели мугри“ – Кочани. . .	624
729.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работорооден орган на Музејот на тетовскиот крај – Тетово	624
730.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работорооден орган на РО Водостопанство „Извори“ – Гостивар	624
731.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Димитар Беровски“ Берово.	624
732.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Прилеп	624
733.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Битола	625
734.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Бели мугри“ – Кочани.	625
735.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје.	625
736.	Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Природо-научниот музеј на Македонија.	625
737.	Одлука за укинување на царински стапки при увоз на одделни производи ..	625
738.	Упатство за начинот на остварување на правото за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1992 година	627
739.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.119/91 од 22 април 1992 година	629
35.	Општи акти на фондовите и заводите Решение за усогласување на пензиите и паричните надоместоци за април 1992 година	629
36.	Решение за определување на најнискиот износ на пензија и на граничниот износ на најниското пензиско примање за мај 1992 година	630
37.	Решение за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и на инвалидите на трудот за април 1992 година	630
38.	Решение за висината на надоместокот за вработување на инвалидни лица во април 1992 година	630